



ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ А.Д.

**Фабрика за заварени цевки и профили
Куманово Република Македонија**

ПРОСПЕКТ

**Фабрика за заварени цевки и профили
11-ти ОКТОМВРИ**

Акционерско друштво Куманово

11-ти Ноември ББ, 1300 Куманово, Република Македонија

Тел: + 389 31 423 456; +389 31 420 155

Факс: +389 31 423 214

Веб страна: <http://www.fzc11oktomvri.com.mk/>

Скопје, Април 2013 година

Покровител за котација:
Комерцијална банка АД Скопје

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ.....	3
2. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ	4
3. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ.....	6
4. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ	9
5. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА	10
6. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧОТ.....	12
7. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ	25
8. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	25

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

1.1. Основни податоци за Проспектот

Овој документ е Проспект на Фабриката за заварени цевки и профили 11-ти ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово со седиште на 11-ти Ноември ББ, 1300 Куманово, Република Македонија и со матичен број 4028201.

Проспектот е изработен на 30.04.2013 година.

Покровител на котацијата е Комерцијална банка АД Скопје.

1.2. Изјава на органот на управување на издавачот

Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека сите податоци од овој проспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој проспект

Слободан Богдановски
Главен извршен директор

1.3. Називите и адресите на банките на издавачот, покровителот на котацијата, правните советници и останатите советници за емисијата

Банка на издавачот:

Комерцијална банка АД Скопје
Кеј Димитар Влахов бр.4
1000 Скопје, Р. Македонија

НЛБ Тутунска банка АД Скопје
ул. "Водњанска" број 1
1000 Скопје, Р. Македонија

Стопанска банка АД Скопје
ул. 11-ти Октомври бр.7
1000 Скопје, Р. Македонија

Универзална инвестициона банка АД Скопје
ул. "Максим Горки" број 6
1000 Скопје, Р. Македонија

Покровител на котацијата:

Комерцијална банка АД Скопје
Кеј Димитар Влахов бр.4
1000 Скопје, Р. Македонија

Не постојат правни или останати советници за емисијата.

1.4. Називите и адресите на друштвата за ревизија кои извршиле ревизија на годишните сметки на издавачот за последните две години

За 2011 и 2012 година финансиските извештаи се ревидирани од:

Гранд Тортон ДОО

ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин бр.52-1/7

1000 Скопје, Р. Македонија

1.5. Квалификации на ревидираните годишни финансиски извештаи, доколку ги има (одбивање на ревизорот да даде мислење кон извештаите или давање на негативно мислење кон извештаите)

За 2011 ревизорите се воздржуваат од давање на мислење за финансиските извештаи, а образложението е подетално опишано во Извештајот на независните ревизори.

За 2012 ревизорите се воздржуваат од давање на мислење за финансиските извештаи, а образложението е подетално опишано во Извештајот на независните ревизори.

1.6. Мислење од надворешен експерт за делови од Проспектот, доколку истото е изготвено

Не е побарано мислење од надворешен експерт за изработка на Проспектот.

1.7. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност

Фабриката за заварени цевки и профили 11-ти ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово има вкупно издадено 462.620 обични акции и 28.380 приоритетни кумулативни акции, двата рода на акции со номинална вредност од 51,13 евра, односно вкупен номинален капитал од 25.104.830 евра.

2. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ

2.1. Назив и седиште на издавачот

Фабрика за заварени цевки и профили 11-ти ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово со седиште на 11-ти Ноември ББ, 1300 Куманово, Република Македонија и со матичен број 4028201.

2.2. Тековна состојба од Трговскиот регистар не постара од три дена

Тековната состојба на Друштвото е дадена во прилог.

2.3. Износот на вкупниот капитал, поодделните родови на акции со нивните главни карактеристики, бројот и вкупната номинална вредност на секој род

Вкупен капитал – Основната главнина на друштвото изнесува 25.104.830 евра. Карактеристики на обичните акции – Обичните акции носат право на глас во Собранието, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата на дел од остатокот од ликвидациската, односно стечајната маса.

Број на обични акции – Акционерскиот капитал е поделен на 462.620 обични акции и 28.380 приоритетни кумулативни акции, двата рода на акции со номинална вредност од 51,13 евра.

Вкупна номинална вредност – Вкупната номинална вредност на акционерскиот капитал изнесува 25.104.830 евра.

2.4. Одредбите од статутот кои ги регулираат промените во капиталот на издавачот и правата кои произлегуваат од различните родови на акции

Согласно член 32 од Статутот на Друштвото, обичните акции се акции кои на нивните сопственици им даваат:

- право на глас во Собранието, при што секоја обична акција носи право на еден глас;
- право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и
- право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса.

Зголемувањето на основната главнина на Друштвото е подетално опишана во членовите од 39 до 45 од Статутот, додека одредбите за намалување на основната главнина се подетално опишани во членовите 46 и 47 од Статутот.

2.5. Промените во структурата на капиталот во последните две години, во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал

Во последните две години не биле извршени промени во структурата на капиталот на Друштвото.

2.6. Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност, со опис за правилата и процедурите на конверзија

Друштвото нема издадено должнички конвертибилни хартии од вредност.

2.7. Имињата на акционерите кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас

Име и презиме	Број на акции	% учество
ЕКСПОРТ ИМПОРТ БАНКА АД СКОПЈЕ ВО СТЕЧАЈ	234.158	47,69%

2.8. Доколку издавачот поседува мнозинско учество во одредени друштва, краток опис на меѓусебната поврзаност, како и родот и бројот на акциите во сопственост на издавачот

Издавачот поседува 100% учество во Друштвото за вршење на технички прегледи и периодични испитувања на дигалки и индустриски транспортери ДИГИНТРАНС ДООЕЛ Куманово со седиште на ул. Доне Божинов бр.19 Куманово, кое е формирано на 21.12.2009 година и чија основна дејност е 71.20 – Техничко испитување и анализа.

2.9. Ревидирани финансиски извештаи на издавачот и/или консолидирани ревидирани финансиски извештаи на издавачот и неговите зависни друштва, за претходните две години

Консолидираните ревидирани финансиски извештаи за 2011 и 2012 година се дадени во прилог.

2.10. Податоци и информации доколку издавачот е во постапка на издавање на акции заради спојувања, поделби, или понуди за преземања други друштва

Издавачот во моментот не е во постапка на издавање акции заради спојувања, поделби или понуди за преземања од/на други друштва.

3. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ

3.1. Опис на основните дејности на издавачот, наведувајќи ги главните производи и услуги

Приоритетна дејност - 24.20 – Производство на цевки, шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик.

ФЗЦ 11 Октомври АД од Куманово е голема компанија со релативно мал домашен пазар, поради што е извозно ориентирана и ги следи побарувањата на националните пазари во Регионот и Западна Европа, а повремено е присутна и на останатите пазари во Светот. Оваа околност беше предуслов за перманентно проширување на асортиманот и подобрување на квалитетот на своите производи со усвојување на повисоки критериуми за изработка и испорака према најстрогите барања на водечките светски стандарди .

Фабриката располага со многу широк асортиман на производи од областа на заварени челични цевки и профили кои наоѓаат примена во повеќе сегменти од стопанството, како елементи за цевководи и челични конструкции во градежништво, индустријата, сообраќај, рударство, земјоделието, и други стопански гранки.

ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово нуди широк асортиман од електро заварени челични цевки со кружен пресек - надворешен дијаметар од 8мм до 1620мм како:

- спроводни цевки (за гас и вода)
- цевки за конструкции (ладно формирани и топло третирани)
- комерцијални цевки (инсталациски цевки за гасни и течни флуиди, цевки за конструкции и прецизни цевки)

ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово исто така нуди електро заварени челични цевки со квадратен и правоаголен попречен пресек од 10x10мм до 400x400мм, односно од 30x10мм до 500x300мм:

- ладно формирани и
- топло преобликувани

Фабриката произведува и повеќе видови други производи:

- отворени профили од тип: L , U , C , Z, Омега и специјални
- ZP профили
- Поцинкувана челична лента
- Поцинкувани челични спојници
- Патобрани и
- Цевни елементи за соединување.

ФЗЦ 11Октомври АД Куманово посветува големо внимание на антикорозивна заштита од внатрешна и надворешна страна за спроводни цевки, инсталирани во разни средини, спрема нивната намена:

- Надворешна и внатрешна цинкова облога за цевки од 21,3мм(1/2") до 88,9мм (3")
- Надворешна двослојна полиетиленска за цевки од 88,9мм(3") до 813мм(32")
- Надворешна трослојна полиетиленска за цевки од 88,9мм(3") до 813мм(32")
- Надворешна трослојна полипропиленска облога за цевки од 88,9мм(3") до 813мм(32")
- Надворешна епоксидна облога (FBE) за цевки од 88,9мм(3") до 813мм(32")
- Надворешна битуменска облога за цевки од 88,9мм(3") до 1620мм(64")
- Внатрешна облога од цементен малтер за цевки од 159,0мм(6 1/4") до 610мм (24")
- Внатрешна епоксидна облога за цевки од 159,0мм(6 1/4") до 813мм (32")
- Внатрешна битуменска облога за цевки од 88,9мм(3") до 1620мм (64")
- Привремена заштита од корозија за време на транспорт и складирање за целокупниот произведен програм.

Фабриката непрекинато учествува во изградба на сите позначајни цевководи за вода, нафта и гас на овие простори, со што стекна огромно искуство и високо реноме како пионер и лидер во оваа област, за што сведочат бројни објекти.

Денеска ФЗЦ 11Октомври а.д. – ФЗЦ Инжинеринг располага со високо стручен, квалификуван персонал и опрема за усвоени технологии на REL и TIG процеси на заварувања. ФЗЦ 11Октомври а.д. – ФЗЦ Инжинеринг проектира и изведува:

- цевководи за течни и гасни флуиди на магистрални и локални делници
- челични конструкции во градежништво за индустриски објекти, спортски хали, кровни конструкции и др.
- катодна заштита на челични цевководи
- обука на заварувачи за REL и TIG постапка

Интегрираниот систем за управување со квалитет, животна средина и безбедност и здравје при работа е инплементиран и одобрен со сертификати по следнини стандарди: ISO 9001/2008; ISO 14001 / 2004 i BS OHSAS 18001/2007

3.2. Информација за значајни нови производи

Друштвото во моментот не поседува и не развива значајни нови производи.

3.3. Приказ на приходите од продажба во изминатите две години

Согласно консолидираните ревидирани финансиски извештаи вкупните приходи од продажба за 2011 година изнесуваат 1.038.589 илјади денари, додека вкупните приходи од продажба за 2012 година изнесуваат 845.647 илјади денари.

3.4. Краток приказ на степенот на зависност (доколу постои) од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки, доколку истите се од голема важност за работењето на издавачот

Кај издавачот не постои степен на зависност од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки.

3.5. Информации за политиката на развојот и истражување на нови производи и постапки, во изминатите три години, доколку се значителни

Фабриката за заварени цевки и профили 11-ти ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово непрекинато се грижи за развој и постојано подобрување на квалитетот на сите свои производи врз основа на:

- Спроведени квалитативни анализи со повратни информации и
- Благовремено преземени превентивни и корективни мерки.

Во изминатите три години реализирани се следните развојни проекти:

2010 година

- Завршен е „Систем за маркирање на поцинкувани цевки“ со Договор бр.07-3835 со Форма ДООЕЛ – Куманово од 10.12.2009 година.
- Извршена е „Реконструкција на топлинска потстанција – нова гасна топловодна котлара во Р.Е. ВСЦП“ со Договор бр.09/2010 (архивски бр.03-1630 од 21.07.2010 година) со Енерго Систем ДОО Скопје.

2011 година

- „Штампач за маркирање на изолирани цевки“ со Договор со Друштво за трговија, производство и услуги Интерстаб инженеринг ДОО – Скопје бр.07-1675 од 20.07.2011 година

2012 година

- Добивање на нов производ „Ладно преобликувани профили со димензија 150x100мм“
- Поради усогласување со нов Правилник за користење на лифтови и транспортери (Сл. весник 26/2009) и Закон за техничка инспекција (Сл. весник 88/2008) извршена е „Набавка и монтажа на опрема за лифтови“ со Договор бр.02-200 со Друштво за трговија и производство со монтажа и ремонт „ДАКА-СЕРВИС“ ДООЕЛ извоз-увоз Куманово од 30.01.2012 година.

3.6. Информации за сите судски или арбитражни постапки, кои се во тек или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на финансиската состојба на издавачот

Судски постапки кои се во тек, а каде издавачот се јавува како тужител по основ на неплатени побарувања:

- АДГ Пелагонија Скопје на износ 3.647.642,00 ден
- ЈПВ Лисиче Велес на износ 20.893.302,00 денари
- Весна Шутевска – 6.401.763,00 ден.

- Енергомаркет доо Скопје – 1.981.673,00 денари
- БМЛ Инженеринг Врање – 32.691,00 ЕУР
- Бродоматеријал Ријека – 649.771,00 Хрватски куни
- Металекс Београд – 2.488.613,00 ЕУР
- KJL Steel LTD London – 682.937,00 GBP

Судски постапки кои се во тек, а каде издавачот се јавува како тужен по основ за надомест на штета:

- КРИК ДОО Сплит - 1.323.467,00 Хрватски куни

3.7. Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите три години

2010 година		2011 година		2012 година	
Основно	302	Основно	296	Основно	251
ССС	527	ССС	514	ССС	533
BC	26	BC	26	BC	26
BCC	94	BCC	91	BCC	87
Вкупно	949	Вкупно	927	Вкупно	897

3.8. Опис и вредност на значителните инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва, во последните две години

Во последните две години не постојат вложувања во хартии од вредност во други трговски друштва или пак значителни инвестиции во основни средства.

3.9. Место и позиција на издавачот во гранката (описно)

Според податоците од 2011 година, а споредено со конкуренцијата во дејноста во која работи, Друштвото учествува во:

- вкупните средства со 35%
- вкупните приходи со 15%
- вкупниот број на вработени со 69%

4. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

4.1. Информација за финансиските податоци за последните три години

	2010 год	2011 год	2012 год
Вкупни средства во 000 денари	3.015.758	3.104.065	2.926.005
Вкупни обврски во 000 денари	279.794	366.959	379.869
Добивка/загуба пред оданочување во 000 денари	324	2.623	(189.923)
Нето добивка по акција	(4,16)	(1,64)	(415,10)
Коефициент цена/добивка	/	/	/
Коефициент цена / книговодствена вредност по акција	0,12	0,095	0,077
Износ на исплатена дивиденда по акција	/	/	/
Дивиденден принос	/	/	/

- Табелата е изготвена согласно консолидираните финансиски извештаи

4.2. Податоци за трговските друштва во кои издавачот има мнозинско учество, а кои може да имаат влијание на проценката на имотот и обврските на издавачот, финансиската состојба или добивката и загубата

- 4.2.1. Друштво за вршење на технички прегледи и периодични испитувања на дигалки и индустриски транспортери ДИГИНТРАНС ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. Доне Божинов бр.19 Куманово, а кое е формирано на 21.12.2009 година.
- 4.2.2. Шифра на дејност – 71.20 – Техничко испитување и анализа
- 4.2.3. Уделот во капиталот во сопственост на издавачот – 100% учество
- 4.2.4. Вкупен капитал и резерви – 1.376.909,00 денари
- 4.2.5. Вкупни средства – 404.780,00 денари
- 4.2.6. Нето загуба по оданочување од редовна активност за последната година – 808.933,00 денари
- 4.2.7. Износ на исплатена дивиденда за последната година – 0 (нула) денари
- 4.2.8. Износот на долг спрема издавачот – 1.634.656,00 денари

4.3. Доколку издавачот има мнозинско учество во други трговски друштва, доставува консолидирани годишни финансиски извештаи

Консолидираните ревидирани финансиски извештаи за 2011 и 2012 година се дадени во прилог.

4.4. Во консолидираните финансиски извештаи можат да бидат вклучени и друштва во кои издавачот има учество или значајно учество, ако органите на управување на друштвото сметаат дека вклучувањето ќе доведе до поцелосен приказ на имотната состојба и добивката на друштвото со мнозински удел

Освен во наведеното 100% учество во ДИГИНТРАНС ДООЕЛ Куманово, издавачот не поседува значајно учество во други друштва.

4.5. Кога издавачот го вклучува само консолидираниот финансиски извештај во Проспектот, мора да го наведе износот на консолидирана добивка или загуба по акција, по оданочување, за последните три години

Консолидираните ревидирани финансиски извештаи за 2011 и 2012 година се дадени во прилог, а податоците во точка 4.1 се изготвени согласно консолидираните ревидирани финансиски извештаи.

5. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА

5.1. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност

Фабриката за заварени цевки и профили 11-ти ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово има вкупно издадено 462.620 обични акции и 28.380 приоритетни кумулативни акции, двата рода на акции со номинална вредност од 51,13 евра, односно вкупен номинален капитал од 25.104.830 евра.

5.2. Опис на правата кои им припаѓаат на акциите, а особено: правото на глас, правото на учество во добивката, како и правата во случај на стечај односно ликвидација на издавачот

Согласно член 32 од Статутот на Друштвото, обичните акции се акции кои на нивните сопственици им даваат:

- право на глас во Собранието, при што секоја обична акција носи право на еден глас;
- Право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и
- Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса.

5.3. Наведување на одредбите од Статутот на друштвото кои се однесуваат на: Собранието на акционери, соопштенија за акционерите, право на глас, дивиденда, ликвидација на друштвото, откуп на сопствени акции


Согласно член 23 и 24 од Статутот, акционерското друштво се основа со траење на неопределено време и престанува со работа кога ќе настапи било која од причините наведени во Закон, како кога и Собранието ќе донесе одлука за престанок. Одлуката за престанок Собранието ја донесува со гласови кои претставуваат $\frac{3}{4}$ од основната главнина претставена на Собранието при донесување на Одлуката.

Согласно членовите од 55 до 79 од Статутот и нивните измени, годишното Собрание на акционери го свикуваат извршните членови на Одборот на директори, најдоцна 30 дена по составувањето на годишната сметка и на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година. Собранието се свикува со праќање на покана или јавен повик, кој задолжително го содржи предложениот дневен ред, во рок од 21 ден од доставувањето на поканата, односно објавата на јавниот повик. Секоја обична акција дава право на глас во Собранието и тоа право се остварува лично или преку именуван полномошник. Со седницата на Собранието претседава Претседавач кој го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата. Собранието може да работи ако на седницата присуствуваат учесници со најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас. За работата на Собранието се води записник.


Согласно членовите од 48 до 54 од Статутот и нивните измени, акционерите имаат право на дел од годишната добивка, а Собранието на акционери одлучува за распоредување на добивката согласно годишната сметка. Собранието на акционери го определува делот којшто им се доделува на акционерите во форма на дивиденда и ги утврдува роковите за исплата на истата. Исто така, Собранието на акционери одлучува за тоа кој дел од добивката ќе се реинвестира или ќе се даде во резерви, како и одлучува за покривање на загубата со одлука.

5.4. Статистички податоци за тргувањето со акциите на друштвото за период од три години

Графички приказ на дневната просечна цена на хартиите од вредност за последните три години.



Графички приказ на дневниот обем на тргување со хартиите од вредност за последните три години.



6. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧОТ

6.1. Основни податоци за Одборот на директори на издавачот

6.1.1	Име и презиме	Благој Петрушевски
6.1.2	Деловна адреса	11-ти Ноември ББ 1300 Куманово, Р. Македонија
6.1.3	Функција што ја врши кај издавачот	Претседател и Неизвршен член на Одбор на директори
6.1.4	Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот.

6.1.5	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на одборот на директори, управниот или надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Одборот на директори.
6.1.6	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на лицето	До 1992 г. Генерален директор на ТРО Текстилпромет – Куманово 1992-1995 г. – Заменик министер во Министерство за труд и социјална политика 1995-1998 г. Заменик министер во Министерство за стопанство Од 1998 год. Претставник за Американско- Словенска компанија
6.1.7	Имиња на друштва во кои лицето е член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години и податок дали лицето сеж уште е или не е веќе член или содружник, односно акционер	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години.
6.1.8	Податок дали лицето било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
6.1.9	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната	На лицето не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.
6.1.10	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Лицето нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот.
6.1.11	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и

	нивните приватни интереси или други одговорности	неговите приватни интереси или други одговорности.
6.1.12	Податок за постоење на договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на издавачот	Не постои договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори.
6.1.13	Податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период	Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период.

6.1.1	Име и презиме	Слободан Богдановски
6.1.2	Деловна адреса	11-ти Ноември ББ 1300 Куманово, Р. Македонија
6.1.3	Функција што ја врши кај издавачот	Извршен член на Одбор на директори – Главен извршен директор
6.1.4	Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот.
6.1.5	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на одборот на директори, управниот или надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Одборот на директори.
6.1.6	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на лицето	Во ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово 1987-1992 г. Пом.ген.директор за техничко-технолошки работи 1992-2000 Генерален директор на Фабриката
6.1.7	Имиња на друштва во кои лицето е член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години и податок дали лицето сеж уште е или не е веќе член или содружник, односно акционер	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години.
6.1.8	Податок дали лицето било член на одборот на директори, односно	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и

	управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
6.1.9	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	На лицето не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.
6.1.10	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Лицето поседува 358 обични акции со право на глас издадени од ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово, што претставува 0,073% учество во основната главнина и во гласачката структура на издавачот.
6.1.11	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности.
6.1.12	Податок за постоење на договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на издавачот	Не постои договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори.
6.1.13	Податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период	Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период.

6.1.1	Име и презиме	Ратомир Ангеловски
6.1.2	Деловна адреса	11-ти Ноември ББ 1300 Куманово, Р. Македонија
6.1.3	Функција што ја врши кај издавачот	Извршен член на Одбор на директори – Извршен директор за комерцијални и економско финансиски работи
6.1.4	Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот.

	издавачот)	
6.1.5	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на одборот на директори, управниот или надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Одборот на директори.
6.1.6	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на лицето	Од 2011 год. Извршен директор во ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово.
6.1.7	Имиња на друштва во кои лицето е член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години и податок дали лицето сеж уште е или не е веќе член или содружник, односно акционер	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години.
6.1.8	Податок дали лицето било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
6.1.9	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната	На лицето не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.
6.1.10	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Лицето поседува 192 обични акции со право на глас издадени од ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово, што претставува 0,039% учество во основната главнина и во гласачката структура на издавачот.
6.1.11	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности.
6.1.12	Податок за постоење на договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите,	Не постои договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите

	добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на издавачот	и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори.
6.1.13	Податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период	Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период.

6.1.1	Име и презиме	Јордан Спасовски
6.1.2	Деловна адреса	11-ти Ноември ББ 1300 Куманово, Р. Македонија
6.1.3	Функција што ја врши кај издавачот	Извршен член на Одбор на директори – Извршен директор за правни, кадровски и општи работи
6.1.4	Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот.
6.1.5	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на одборот на директори, управниот или надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Одборот на директори.
6.1.6	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на лицето	Во ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово 1987-2000 –пом.генерал. директор за правни раб. 2000-2013 Извршен директор
6.1.7	Имиња на друштва во кои лицето е член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години и податок дали лицето сеж уште е или не е веќе член или содружник, односно акционер	23.05.2005-16.01.2012 г.Член на Надзорен Одбор во Агрокуманово АД Куманово.
6.1.8	Податок дали лицето било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
6.1.9	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија,	На лицето не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност

	дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната	од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.
6.1.10	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Лицето поседува 316 обични акции со право на глас издадени од ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово, што претставува 0,064% учество во основната главнина и во гласачката структура на издавачот.
6.1.11	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности.
6.1.12	Податок за постоење на договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на издавачот	Не постои договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори.
6.1.13	Податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период	Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период.

6.1.1	Име и презиме	Туше Гошев
6.1.2	Деловна адреса	11-ти Ноември ББ 1300 Куманово, Р. Македонија
6.1.3	Функција што ја врши кај издавачот	Независен и Неизвршен член на Одбор на директори
6.1.4	Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот.
6.1.5	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на одборот на директори, управниот или надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Одборот на директори.
6.1.6	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно	До 1991г. Директор на правна служба во Југопромет Струмица

	искуство на лицето	1991-1994 г. Министер за правосудство и управа на Р.М 1994-1998 – Пратеник во Собрание на Р.М Од 1998 г. Адвокат
6.1.7	Имиња на друштва во кои лицето е член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години и податок дали лицето сеж уште е или не е веќе член или содружник, односно акционер	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години.
6.1.8	Податок дали лицето било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
6.1.9	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната	На лицето не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.
6.1.10	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Лицето нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот.
6.1.11	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности.
6.1.12	Податок за постоење на договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на издавачот	Не постои договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори.
6.1.13	Податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои	Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во

	лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период	определен временски период.
--	--	-----------------------------

6.1.1	Име и презиме	Владимир Ангелов Гецов
6.1.2	Деловна адреса	11-ти Ноември ББ 1300 Куманово, Р. Македонија
6.1.3	Функција што ја врши кај издавачот	Независен и Неизвршен член на Одбор на директори
6.1.4	Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот.
6.1.5	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на одборот на директори, управниот или надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Одборот на директори.
6.1.6	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на лицето	1992-1996 г. Директор на Metal Trade DOO Софија 1997-2001 Директор на PE MONT DOO Софија Од 2002 г. Директор на VAG TRADE Софија
6.1.7	Имиња на друштва во кои лицето е член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години и податок дали лицето сеж уште е или не е веќе член или содружник, односно акционер	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години.
6.1.8	Податок дали лицето било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
6.1.9	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок	На лицето не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.

	кога била изречена мерката и до кога траела забраната	
6.1.10	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Лицето нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот.
6.1.11	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности.
6.1.12	Податок за постоење на договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на издавачот	Договор со VAG TRADE за пласман на производи од издавачот.
6.1.13	Податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период	Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период.

6.1.1	Име и презиме	Миле Станковски
6.1.2	Деловна адреса	11-ти Ноември ББ 1300 Куманово, Р. Македонија
6.1.3	Функција што ја врши кај издавачот	Неизвршен член на Одбор на директори
6.1.4	Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот.
6.1.5	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на одборот на директори, управниот или надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Одборот на директори.
6.1.6	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на лицето	Декан на Факултет за Електротехника и Информатички технологии во Скопје
6.1.7	Имиња на друштва во кои лицето е член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое

	акционер во било кое време во последните пет години и податок дали лицето сеж уште е или не е веќе член или содружник, односно акционер	време во последните пет години.
6.1.8	Податок дали лицето било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
6.1.9	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната	На лицето не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.
6.1.10	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Лицето поседува 167 обични акции со право на глас издадени од ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово, што претставува 0,034% учество во основната главнина и во гласачката структура на издавачот.
6.1.11	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности.
6.1.12	Податок за постоење на договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на издавачот	Не постои договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори.
6.1.13	Податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период	Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период.

6.1.1	Име и презиме	Миле Младеновски
6.1.2	Деловна адреса	11-ти Ноември ББ 1300 Куманово, Р. Македонија
6.1.3	Функција што ја врши кај издавачот	Неизвршен член на Одбор на директори

6.1.4	Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот.
6.1.5	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на одборот на директори, управниот или надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Одборот на директори.
6.1.6	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на лицето	Од 1981 г. Управител на ТД КРАТЕР Скопје
6.1.7	Имиња на друштва во кои лицето е член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години и податок дали лицето сеж уште е или не е веќе член или содружник, односно акционер	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години.
6.1.8	Податок дали лицето било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
6.1.9	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната	На лицето не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.
6.1.10	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Лицето нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот.
6.1.11	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и нивните приватни интереси или	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или

	други одговорности	други одговорности.
6.1.12	Податок за постоење на договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на издавачот	Договор со ТД КРАТЕР за пласман на производи од издавачот.
6.1.13	Податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период	Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период.

6.1.1	Име и презиме	Саша Цветковиќ
6.1.2	Деловна адреса	11-ти Ноември ББ 1300 Куманово, Р. Македонија
6.1.3	Функција што ја врши кај издавачот	Неизвршен член на Одбор на директори
6.1.4	Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот.
6.1.5	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на одборот на директори, управниот или надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Одборот на директори.
6.1.6	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на лицето	Во Фабрика за шамни цевки Урошевац 1990-1994 г. – Директор на одржување и енергетика 1994-1195 г. Директор на системи за квалитет 1995-2003 г. Генерален директор 2003-2006 Водечки менаџер на Глобал маркет во USSteel Srbija 2006-2009 г. Заменик директор во Генералимпекс Београд Од 2009 г. Заменик директор во Генералстил Београд
6.1.7	Имиња на друштва во кои лицето е член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години и податок дали лицето сеж уште е или не е	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години.

	веќе член или содружник, односно акционер	
6.1.8	Податок дали лицето било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
6.1.9	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната	На лицето не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.
6.1.10	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Лицето нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот.
6.1.11	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности.
6.1.12	Податок за постоење на договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на издавачот	Договор со Генералстил за пласман на производи од издавачот.
6.1.13	Податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период	Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период.

7. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ

Поради нестабилноста на пазарот Друштвото не е во можност да ги изготви развојните перспективи во деловното работење и да направи проценка и претпоставки за движењето на финансиските резултати наредните 3 години.

8. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Консолидираните ревидирани финансиски извештаи за 2011 и 2012 година се дадени во прилог.

Консолидирани финансиски извештаи и Извештај на
независните ревизори

ФЗЦ 11 Октомври а.д., Куманово и подружница

31 декември 2012 година

Содржина

	Strana
Извештај на независните ревизори	1
Консолидиран извештај за финансиската состојба	4
Консолидиран извештај за сеопфатната добивка	5
Консолидиран извештај за промените во капиталот	6
Консолидиран извештај за паричните текови	7
Белешки кон Консолидираните финансиски извештаи	8

Извештај на независните ревизори

Grant Thornton DOO
1000 Skopje
M.H.Jasmin 52 v - 1/7
Macedonia

T +389 2 3214 700
F +389 2 3214 710
www.grant-thornton.com.mk

До Раководството и Акционерите на
ФЗЦ 11 Октомври а.д., Куманово

Ние бевме ангажирани да извршиме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на ФЗЦ 11 Октомври а.д., Куманово и подружница (во понатамошниот текст “Групата”), составени од Консолидираниот извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2012 година, и Консолидираниот извештај за сеопфатната добивка, Консолидираниот извештај за промените во капиталот, и Консолидираниот извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 4 до 43.

Odgovornost na Rakovodstvoto za konsolidiranite finansiski izveštai
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на консолидираните финансиски извештаи кои не содржат материјално значајни грешки како резултат на измама или грешка.

Odgovornost na revizorot

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Заради прашањата опишани во пасусот Основа за воздржување од давање мислење, ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази како основа за нашето ревизорско мислење.

Osnova za vozdr`uvawe od davawe mislewe

Како што е опишано во Белешка 8.1 кон финансиските извештаи, на 31 декември 2012 година, од вкупното салдо на вложувања, износот од 93,947 илјади Денари претставува вложувања во акции и учество во капиталот кај домашни и странски правни субјекти каде постои значајно сомневање во однос на нивната надоместливост, а за кои не е извршено соодветно резервирање поради оштетување на датумот на известување.

Прифатената сметководствена политика, објавена во Белешка 2.8 кон овие финансиски извештаи бара од Раководството на Друштвото на секој датум на Извештајот за финансиската состојба да изврши проценка на ризикот од оштетување и признавањето на соодветна резервација за финансиските средства. Не ни беа презентирани соодветни задоволителни докази од страна на Раководството на Друштвото дека е спроведена погоре опишаната процедура на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Како што е тоа понатаму опишано во Белешката 9 кон придружните финансиски извештаи, салдото на залихите на Друштвото со состојба на 31 декември 2012 изнесува 1,283,250 илјади Денари. Нам не ни беше доставена соодветна и задоволителна документација од страна на Раководството во однос на нето реализационата вредност на залихите, ниту со спроведените ревизорски процедури можевме да извршиме таква проценка со состојба на 31 декември 2012 година.

Поради причините наведени погоре, ние не бевме во можност да стекнеме разумно уверување во врска со евидентираната вредност на залихите на Друштвото на 31 декември 2012 година.

Како што е тоа понатаму опишано во Белешка 10 кон финансиските извештаи, на 31 декември 2012 година, салдото на евидентираните побарувања од купувачи и останати побарувања изнесува 467,569 илјади Денари, нето од евидентираното резервирање поради оштетување во износ од 210,505 илјади Денари. Не бевме во состојба со примена на стандардни и алтернативни ревизорски постапки да стекнеме разумно уверување во однос на соодветноста на издвоените резервирања поради оштетување со состојба на 31 декември 2012 година.

Како што е тоа понатаму опишано во Белешка 11 кон финансиските извештаи, на 31 декември 2012 година, од вкупниот износ на паричните средства и краткорочните депозити кај домашни банки, износот од 520,433 илјади Денари се однесува на парични средства концентрирани кај една домашна банка, врз која на почетокот од 2004 година е поведена и сеуште е во тек, стечајна постапка. Резервирањето поради нивно оштетување, извршено врз основа на оспорени пријавени побарувања во стечајната маса, на датумот на известување, изнесува 133,288 илјади Денари.

Врз основа на извршените стандардни и алтернативни ревизорски процедури, ние не бевме во можност да стекнеме разумно уверување во однос на адекватноста на евидентираните резервирања поради оштетување кај паричните средства и краткорочните депозити, на датумот на известување.

Vozdr`uvawe od davawe mislewe

Поради значајноста на прашањата опишани во пасусот Основа за воздржување од давање мислење, ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази како основа за нашето ревизорско мислење. Следствено, ние не изразуваме мислење за придружните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2012 година.

Naglasok vrz odredeni pra[awa

Без да го квалификуваме нашето мислење обрнуваме внимание на следниве прашања:

Како што е тоа подетално опишано во Белешка 12 кон консолидираните финансиски извештаи, на датумот на издавањето на овие консолидирани финансиски извештаи, сеуште е во тек судска постапка, покрената од страна на странскиот правен субјект Cupbal GmbH ie und Transit Handel, Frankfurt am Meine, за утврдување на сопственоста на мнозинскиот пакет на акции, во Матичното Друштво ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово.

Како што е понатаму објавено во Белешка 23 кон консолидираните финансиски извештаи, Матичното Друштво не било предмет на контрола од страна на даночните органи за данок на додадена вредност, данок на добивка и за персонален данок за 2012 година, поради што евидентираните даночни обврски во овие консолидирани финансиски извештаи не може да се сметаат за конечни. Било какви корекции за дополнителни даноци и придонеси, кои може да произлезат од евентуална даночна контрола, не може да се утврдат со разумна точност на датумот на известување.

Скопје,
26 април 2013 година

Грант Торнтон ДОО

Директор
Ружа Филипчева

Овластен ревизор
Марјан Андонов

Konsolidirani finansiski izveštai
31 dekemvri 2012 godina

Консолидиран извештај за финансиската состојба

	Bele[ki	2012	Na 31 dekemvri 2011 (koregirano)
(000 mkd)			
Sredstva			
Netekovni sredstva			
Nedvi`nosti, postrojki i oprema	5	661,370	699,548
Nematerijalni sredstva	6	397	491
Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba	8.1	96,253	96,253
		758,020	796,292
Tekovni sredstva			
Zalihi	9	1,283,250	1,372,820
Pobaruva~i i ost.pobaruva~a	10	467,569	468,062
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	11	417,166	466,168
		2,167,985	2,307,050
Vkupno sredstva		2,926,005	3,103,342
Kapital i obvrski			
Kapital			
Akcionerski kapital	12	2,607,857	2,607,857
Ostanat kapital		3,826	3,826
Rezervi		98,115	98,115
Neraspredelena dobivka		(163,662)	26,585
Vkupno kapital		2,546,136	2,736,383
Obvrski			
Dolgoro~ni obvrski			
Pozajmici so kamata	13	113,037	106,459
		113,037	106,459
Kratkoro~ni obvrski			
Kratkoro~ni pozajmici	13	116,936	79,699
Obvrski sprema dobavuva~i i ost.obvrski	14	149,896	180,801
		266,832	260,500
Vkupno obvrski		379,869	366,959
Vkupno obvrski i akcionerski kapital		2,926,005	3,103,342

Овие консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Матичното Друштво на ден 28 февруари 2013 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Слободан Богдановски,
Извршен Директор

Konsolidirani finansiski izveštai
31 dekemvri 2012 godina

Консолидиран извештај за сеопфатната добивка

	Bele[ki	(000 mkd)	
		Za godinata [to zavr[uva na	
		2012	31 dekemvri
			2011
Delovni prihodi			
Prihodi od prodaba	15	845,647	1,038,589
Ostanati delovni prihodi	16	20,230	16,881
		865,877	1,055,470
Delovni rashodi			
Materijali i uslugi	17	(626,620)	(862,479)
Tro[oci za koristi na vrabotenite	18	(266,948)	(279,019)
Deprecijacija i amortizacija	5,6	(38,703)	(39,003)
Ostanati delovni rashodi	19	(43,152)	(79,761)
Promena vo vrednosta na zalihite		(70,818)	218,179
(Zaguba) / Dobivka od delovni aktivnosti		(180,364)	13,387
Finansiski prihodi	20	6,947	13,179
Finansiski (rashodi)	20	(16,506)	(23,943)
Finansiski rezultat, neto		(9,559)	(10,764)
(Zaguba) / Dobivka pred odano-uvawe		(189,923)	2,623
Dano~en rashod	21	(324)	(1,595)
(Zaguba) / Dobivka za godinata		(190,247)	1,028
Ostanata seopfatna dobivka za godinata		-	-
Vkupna seopfatna dobivka za godinata		(190,247)	1,028
Dobivka za sopstvenicite		(190,247)	1,028
Vkupna seopfatna dobivka za sopstvenicite		(190,247)	1,028
(Zaguba)/dobivka za imatelite na obi~ni akcii	22	(192,032)	(757)
Zarabotuvawa po akcija (Denari po akcija)	22	(415.1)	(1.64)

Konsolidirani finansiski izve[ta]i
31 dekemvri 2012 godina

Консолидиран извештај за промените во капиталот

	(000 mkd)				
	Akcionersk i kapital	Ostanat kapital	Rezervi	Neraspredel . dobivka	Vкупно
Na 1 januari 2012 godina (koregirano)	2,607,857	3,826	98,115	26,585	2,736,383
<i>Transakcii so sopstvenicite</i>	-	-	-	-	-
Dobivka za godinata	-	-	-	(190,247)	(190,247)
Ostanata seopfatna dobivka	-	-	-	-	-
<i>Vкупna seopfatna dobivka</i>	-	-	-	(190,247)	(190,247)
Na 31 dekemvri 2012 godina	2,607,857	3,826	98,115	(163,662)	2,546,136
Na 1 januari 2011 godina	2,608,466	3,826	97,724	25,948	2,735,964
Dopolnitelno uplaten kapital	114	-	-	-	114
Raspredelba na dobivkata	-	-	391	(391)	-
<i>Transakcii so sopstvenicite</i>	114	-	391	(391)	114
(Zaguba) za godinata	-	-	-	1,028	1,028
Ostanata seopfatna dobivka	-	-	-	-	-
<i>Vкупna seopfatna dobivka</i>	-	-	-	1,028	1,028
Na 31 dekemvri 2011 godina	2,608,580	3,826	98,115	26,585	2,737,106

Konsolidirani finansiski izve[ta]i
31 dekemvri 2012 godina

Консолидиран извештај за паричните текови

	(000 mkd)	
	Za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri	
Bele[ka	2012	2011
Delovni aktivnosti		
Prilivi od kupuva~i	867,719	1,099,360
Isplati na dobavuva~i i vraboteni	(947,950)	(1,287,153)
	(80,231)	(187,793)
Platen danok od dobivka	(1,233)	-
Platena kamata	(12,616)	(9,289)
	(94,080)	(197,082)
Investicioni aktivnosti		
	1,708	-
Nabavka na nedvi`nosti, postrojki i oprema,neto	(445)	(3,086)
	1,263	(3,086)
Finansiski aktivnosti		
Prilivi od krediti, neto	43,815	137,547
	43,815	137,547
Neto promena na pari~.sredstva i ekvivalenti	(49,002)	(62,621)
Pari~ni sredstva i ekvivalenti na po~etokot	11 466,168	528,789
Pari~ni sredstva i ekvivalenti na krajot	11 417,166	466,168

Белешки кон Консолидираните финансиски извештаи

1 Оп[ti informacii

ФЗЦ 11 Октомври ад, Куманово (“Матичното Друштво”) е Акционерско Друштво регистрирано во Република Македонија. Адресата на седиштето на Друштвото е: ул. 11 Ноември бб, Куманово, Република Македонија. Деловните активности на Матичното Друштво вклучуваат производство и продажба на заварени цевки и профили, монтажа на цевководи, нафтоводи, водоводи и гасоводи на домашниот и странските пазари. Просечниот број на вработени во Групата во 2012 година е 918 лица (2011: 931 лица).

Консолидираните финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното Друштво и подружницата Дигинтранс дооел Куманово (во продолжение “Групата“) кој е целосно под нејзина контрола. Контролата на Матичното Друштво врз подружницата се остварува преку можноста на Матичното Друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружницата, како и да ги користи придобивките од нејзините активности.

2 Smetkovodstveni politiki

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Osnova za podgotovka

2.1.1 Podgotovka

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ) издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС). Консолидираните финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска набавна вредност, освен за финансиските средства расположливи за продажба, и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), до колку постојат, кои се мерат по објективната вредност преку добивки или загуби. Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение.

Подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара од Раководството на Групата примена на проценки во процесот на имплементација на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Bele[ki kon konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstvenite politiki (prodol`uva)

Osnova za podgotovka (prodol`uva)

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2012 и 2011. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено. Направени се извесни промени во презентацијата на споредбените информации, со цел усогласување на начинот на презентирање применет на тековните финансиски информации и податоци.

2.1.2 Gre[ki

Грешки можат да произлезат во однос на признавање, мерење, презентирање или обелоденување на елементи од финансиските извештаи. Ентитетот ги корегира материјалните грешки од претходниот период ретроактивно, во првиот сет на финансиски извештаи кои се одобрени за издавање откако тие ќе бидат откриени со повторно прикажување на споредбените износи за претходниот презентираен период во кој настанала грешката. Групата за годината што заврши на 31 декември 2011 година не извршила елиминација на интерните односи во однос на подружницата која ја консолидира. За годината што завршува на 31 декември 2012 Групата изврши елиминација на интерните односи за 2012 и 2011 година и соодветно изврши корекција на компаративните податоци во консолидираните финансиски извештаи со цел истите да одговараат на прикажувањата во тековната година. Извршените корекции и рекласификации на износите од компаративните податоци се прикажани во Белешката 2.27 кон приложените консолидирани финансиски извештаи.

2.2 Promeni vo smetkovodstvenite politiki i obelodenuvawa

(a) [Primena na "Prezentacija na stavki od Ostanata seopfatna dobivka"](#)
([Izmeni na MSS 1](#))

Групата изврши примена на “Презентација на ставки од Останатата сеопфатна добивка“ (Измени во МСС 1). Измените во МСС 1 стапуваат во сила за годишните периоди кои почнуваат на или по 1 јули 2012 година и бараат ентитетите да ги групираат ставките презентирани во Останатата сеопфатна добивка како ставки кои, во согласност со останатите МСФИ, нема да бидат рекласификувани последователно во добивки и загуби и ставки кои ќе бидат рекласификувани последователно во добивки и загуби кога одредени услови ќе бидат исполнети.

Постоечката можност да се презентираат ставките во Останатата сеопфатна добивка пред оданочување или по оданочување останува непроменета; сепак, доколку ставките се презентирани пред оданочување, тогаш измените на МСС 1 бараат данокот кој се однесува на секоја од двете групи на Останатата сеопфатна добивка да биде прикажан одделно.

(b) [Standardi, izmeni i tolkuvawa na postojnite standardi koi seu\[te ne se vo sila i ne se применети пред датумот на стапување во сила од страна на Групата](#)

На датумот на одобрување на овие консолидирани финансиски извештаи, одредени нови стандарди, измени и толкувања на постојните стандарди се издадени од страна на ОМСС, но сепак не се во сила и не се применети пред датумот на стапување во сила од страна на Групата.

Раководството предвидува дека сите релевантни објави ќе бидат применети во сметководствените политики на Групата во првиот период кој почнува по датумот на стапување во сила на објавата. Информациите за новите стандарди, измени и толкувања релевантни за финансиските извештаи на Групата подетално се презентирани подолу. Одредени нови стандарди и толкувања исто така се издадени,

Bele[ki kon konsolidirane finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

но не се очекува да имаат материјално влијание врз консолидираните финансиски извештаи на Групата.

Bele[ki kon konsolidirane finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

Promeni vo smetkovodstvenite politiki i obelodenuvawa (prodol`uva)

b) Standardi, izmeni i tolkuvawa na postojnite standardi koi seu[te ne se vo sila i ne se primeneti pred datumot na stapuvawe vo sila od strana na Grupata

МСФИ 9 Финансиски инструменти (МСФИ 9)

ОМСС има за цел целосно да го замени МСС 39 Финансиски инструменти:

Признавање и мерење. До денес, се издадени поглавјата кои се однесуваат на признавање, класифицирање, мерење и депризнавање на финансиските средства и обврски. Овие поглавја стапуваат во сила за годишните периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2015 година. Останатите поглавја кои се однесуваат на методологијата за оштетување и сметководство за хеџинг сеуште се во процес на развој. Понатаму, во ноември 2011 година, ОМСС привремено одлучи да направи одредени ограничени модификации на моделот за класификација на финансиските средства според МСФИ 9 со цел да нагласи одредени прашања во врска со примената. Раководството на Групата треба да го процени влијанието на овој нов стандард врз финансиските извештаи на Групата. Сепак, Раководството не очекува да изврши примена на МСФИ 9 се додека сите негови поглавја не бидат издадени, кога ќе може целосно да се процени влијанието на сите настанати измени.

Стандарди за консолидација

Пакетот на стандарди за консолидација стапува на сила за годишни периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година. Информациите за овие нови стандарди подетално се презентирани подолу. Раководството на Групата сеуште го нема проценето влијанието на овие нови и ревидирани стандарди.

МСФИ 10 Консолидирани финансиски извештаи (МСФИ 10)

МСФИ 10 го заменува МСС 27 Консолидирани и поединечни финансиски извештаи (МСС 27) и ПКТ 12 Консолидација - Ентитети со посебна намена. Овој стандард ја ревидира дефиницијата за контрола и обезбедува ново обемно упатство за негова примена. Овие нови барања можат да влијаат на одлуката за тоа кои од ентитетите во кои е вложено ќе се смета за подружница и според тоа можат да го променат делокругот на консолидацијата. Сепак, барањата за консолидационите процедури, сметководство за измени на неконтролирани учества и сметководството за губењето на контрола во подружница остануваат непроменети. Првична оценка на Раководството е дека МСФИ 10 нема да ја промени класификацијата (подружници или поинаку) на било кој од постоечките вложувања на Групата со состојба на 31 декември 2012 година.

МСФИ 11 Заеднички Ангажмани (МСФИ 11)

МСФИ 11 го заменува МСС 31 Учества во заеднички вложувања (МСС 31). Со овој стандард се усогласува сметководството на вложувачите со нивните права и обврски согласно заедничкиот аранжман. Покрај тоа, можноста во МСС 31 за примена на пропорционална консолидација на заеднички вложувања е елиминирана. МСФИ 11 сега бара примена на методот на главнина, кој моментално се користи за вложувања во придружени ентитети.

МСФИ 12 Обелоденување на Учество во останати ентитети (МСФИ 12)

МСФИ 12 ги интегрира и усогласува барањата за обелоденување за различни типови на вложувања, вклучувајќи ги и неконтролираните структурирани ентитети. Овој стандард воведува нови барања за обелоденување за ризици на кои ентитетот е изложен како резултат на неговата поврзаност со структурирани ентитети.

Bele[ki kon konsolidirane finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

Promeni vo smetkovodstvenite politiki i obelodenuvawa (prodol`uva)
(b) Standardi, izmeni i tolkuvawa na postojnite standardi koi seu[te ne se vo sila i ne se primeneti pred datumot na stapuvawe vo sila od strana na Grupata

Уїаїїїїво за їримена на МСФИ 10, 11 и 12

Последователно на издавањето на новите стандарди, ОМСС направи промени на одредбите за примена на МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12. Упатството потврдува дека ентитетот не мора да го применува МСФИ 10 ретроактивно во одредени околности и ги појаснува барањата да се презентираат корегирани споредбени податоци. Упатството исто така прави промени на МСФИ 11 и МСФИ 12 кои обезбедуваат слично ослободување од презентација или корекција на споредбени податоци за периоди пред непосредно претходниот период. Понатаму, обезбедува дополнително ослободување отстранувајќи го барањето да се презентираат компаративни податоци за обелоденувања кои се однесуваат на неконсолидирани структурирани ентитети за било кој период пред почетниот годишен период за кој МСФИ 12 се применува. Новото упатство исто така стапува во сила за годишните периоди на или по 1 јануари 2013 година.

Последователни измени на МСС 27 Поединечни финансиски извештаи и МСС 28 Вложувања во їридружени ентїїїїїїи и заеднички вложувања (МСС 28)

МСС 27 сега исклучително се однесува на поединечни финансиски извештаи. МСС 28 ги воведува вложувањата во заеднички вложувања во својот делокруг. Сепак, методот на главнина според МСС 28 останува непроменет.

МСФИ 13 Мерење на објективна вредност (МСФИ 13)

МСФИ 13 ја појаснува дефиницијата за објективна вредност и дава поврзано упатство и подобрени обелоденувања за мерењето на објективната вредност. МСФИ 13 нема влијание на тоа кои ставки е потребно да бидат мерени по објективна вредност. Истиот е применлив проспективно за годишни периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година. Раководството на Групата е во процес на ревидирање на своите методологии на проценка заради нивно усогласување со новите барања и сеуште не го проценило нивното влијание врз финансиските извештаи на Групата.

Измени на МСС 19 “Користи за вработените“ (Измени на МСС 19)

Измените на МСС 19 вклучуваат одреден број на целни подобрувања во стандардот. Воглавно, промените се однесуваат на планови за дефинирани користи. Тие:

- го отстрануваат “методот коридор“ и бараат ентитетите да ги признаат сите актуарски добивки и загуби кои настануваат во период на известување
- го менуваат начинот на мерење и презентирање на одредени компоненти од плановите за дефинирани трошоци
- ги зајакнуваат барањата за обелоденување, вклучувајќи ги и информациите за карактеристиките на плановите за дефинирани користи и ризици на кои ентитетите се изложени преку учество во истите.

Измените на МСС 19 стапуваат во сила за годишните периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година и ќе се применуваат ретроспективно.

Bele[ki kon konsolidiraneite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstvenite politiki (prodol`uva)

Promeni vo smetkovodstvenite politiki i obelodenuvawa (prodol`uva)
(b) Standardi, izmeni i tolkuvawa na postojnite standardi koi seu[te ne se vo sila i ne se primeneti pred datumot na stapuvawe vo sila od strana na Grupata

Пребивање на финансиски средства и финансиски обврски (Измени на МСС 32)

Измените на МСС 32 вклучуваат упатство за примена со цел да се појаснат неконзистентностите во примената на МСС 32 критериумот за пребивање на финансиските средства и финансиските обврски во следниве две области:

- значењето на “тековно има законски извршно право за пребивање“
- дека одредени системи за бруто пребивање може да се сметаат како нето пребивање.

Измените на МСС 32 стапуваат во сила за годишните периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2014 година и ќе се применуваат ретроспективно. Раководството не предвидува овие измени да имаат материјално значајно влијание врз финансиските извештаи на Групата.

Обелоденувања - Пребивање на финансиски средства и финансиски обврски (Измени на МСФИ 7)

Во рамките на МСФИ 7 Финансиски инструменти: Обелоденувања (МСФИ 7) беа додадени одредени квалитативни и квантитативни обелоденувања кои се однесуваат на бруто и нето износите на признаените финансиски инструменти кои се: (а) пребиениво извештајот за финансиската состојба и (б) предмет на извршено пребивање од главни договори за пребивање и слични договори, дури и ако не е пребиено во извештајот за финансиската состојба. Измените стапуваат во сила за годишните периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година како и меѓупериодично во рамките на тие годишни периоди. Раководството не предвидува материјално значајно влијание на овие измени врз финансиските извештаи на Групата.

Годишни Подобрувања 2009-2011 (Годишни Подобрувања)

Годишните Подобрувања 2009-2011 (Годишни Подобрувања) извршија одредени мали измени во голем број на МСФИ. Измените кои се однесуваат на Групата се прикажани подолу:

Појаснување на барањата за почетен извештај за финансиската состојба:

- појаснување дека соодветен датум за почетниот извештај за финансиската состојба е почетокот на претходниот период (при што не е повеќе потребно да бидат презентирани придружни белешки)
- потенцира споредбени барања за почетниот извештај за финансиската состојба кога ентитетот прави промена во сметководствените политики или прави ретроспективни повторни прикажувања или рекласификации, во согласност во МСС 8.

Појаснување на барањата за споредбени информации кои ги надминуваат минималните барања:

- појаснување дека не е потребно да бидат презентирани дополнителни информации за финансискиот извештај во форма на целосен сет на финансиски извештаи за периоди кои ги надминуваат минималните барања
- барања дека било кои дополнителни информации треба да бидат презентирани во согласност со МСФИ и дека ентитетот треба да презентира споредбени информации во придружните белешки за тие дополнителни информации.

Bele[ki kon konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

Promeni vo smetkovodstvenite politiki i obelodenuvawa (prodol`uva)

(b) Standardi, izmeni i tolkuvawa na postojnite standardi koi seu[te ne se vo sila i ne se primeneti pred datumot na stapuvawe vo sila od strana na Grupata

Даночен ефект од распределбата на сопствениците на инструменти на капиталот:

- потенцира согледана недоследност помеѓу МСС 12 Данок на добивка (МСС 12) и МСС 32 Финансиски инструменти: Презентација (МСС 32) во однос на признавање на влијанието на данокот на добивка кое се однесува на распределбите на сопствениците на инструменти на капиталот и на трансакциските трошоци кои произлегуваат од трансакција со капиталот.
- појаснување дека намерата на МСС 32 е да ги следи барањата на МСС 12 за сметководство на данокот на добивка кое се однесува на распределбите на сопствениците на инструменти на капиталот и на трансакциските трошоци кои произлегуваат од трансакција со капиталот.

Сегментни информации за вкупни средства и обврски:

- појаснување дека вкупните средства и обврски за одреден известувачки сегмент треба да бидат објавени, ако и само ако: (а) мерење на вкупните средства или вкупните обврски (или двете заедно) е редовно доставено до раководството; (б) постои материјална значајна измена од мерењата кои биле објавени во последните годишни финансиски извештаи за тој известувачки сегмент.

Годишните Подобрувања презентирани погоре стапуваат во сила за годишните периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година. Раководството не предвидува материјално значајно влијание на овие измени врз финансиските извештаи на Групата.

2.3 Konsolidacija

Podru`nici

Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил.

Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нереализираите загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.

2.4 Transakcii vo stranska valuta

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалниот среден курс на на Народна Банка на Република Македонија кој важи на денот на настанувањето на трансакцијата. Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во илјади Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Консолидираниот извештај за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат.

Bele[ki kon konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

Transakcii vo stranska valuta (prodol`uva)

Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Консолидираниот извештај за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 dekemvri 2012	31 dekemvri 2011
1 USD	46.6510 Denari	47.5346 Denari
1 EUR	61.5000 Denari	61.5050 Denari
1 GBP	75.2800 Denari	73.6322 Denari
1 JPU	0.54185 Denari	0.613822 Denari
1 CHF	50.9106 Denari	50.5964 Denari

2.5 Nedvi`nosti, postrojki i oprema

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Претпоставена набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 01 Јануари 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи консолидираниот извештај за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек.

Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Grade`ni objekti	40 godini
Ma[ini	10 – 20 godini
Mebel, kompjuteri i kancelariska oprema	4 – 5 godini
Vozila	4 godini

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат.

Bele[ki kon konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

Nedvi`nosti, postrojki i oprema (prodol`uva)

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

2.6 Nematerijalni sredstva

Oddelno steknati nematerijalni sredstva

Одделно стекнатите нематеријални средства се евидентираат по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулирањето резервирање поради оштетување, доколку постои. Амортизацијата се пресметува со употреба на пропорционалната метода зависно од проценетиот век на употреба. Проценетиот век на употреба и методот на амортизација се проверуваат од крајот од секој годишен период на известување, со што секоја промена во проценката се зема во предвид за наредните периоди.

2.7 O[tetuvawe na nefinansiski sredstva

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се поврати. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.8 Finansiski sredstva

Групата ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Finansiski sredstva po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

Finansiski sredstva koi se ~uvaat do dospevawe

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Групата има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање.

Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

Bele[ki kon konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

Finansiski sredstva (prodol`uva)

Kreditite i pobaruvawa

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Групата на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи, побарувања за дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Finansiski sredstva raspolo`livi za prodaba

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Priznavawe i merewe na finansiski sredstva

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Групата има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Групата ги пренела значително сите ризици и користи од сопственоста.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Bele[ki kon konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

Finansiski sredstva (prodol`uva)

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во консолидираниот Извештај на сеопфатна добивка како финансиски приходи. Приходи од дивидени од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

O[tetuvawe na finansiski sredstva

a. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во консолидираниот Извештај на сеопфатна добивка. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Групата може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај на сеопфатна добивка.

Bele[ki kon konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

Finansiski sredstva (prodol`uva)

b. Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Групата ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во консолидираниот Извештај за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Загубите поради оштетување признаени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се коригираат преку консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај на сеопфатна добивка.

2.9 Prebivawe na finasiskite instrumenti

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.10 Zalihi

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Трошоците, кои вклучуваат соодветен дел фиксни и варијабилни трошоци на работењето, се припишуваат на залихите одредени според методот кој е најсоодветен за дадената класа на залихи, каде мнозинскиот дел се одредува според методот “прва влезна - прва излезна“. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за проценетите трошоци за комплетирање и продажба.

2.11 Pobaruwawa od kupuva~i i ostanati pobaruwawa

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Bele[ki kon konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

Pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa (prodol`uva)

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се признава кога постои објективен доказ дека Групата нема да може да ги наплати сите доспеани побарувања според нивните оригинални услови на плаќање.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство.

Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби преку сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот консолидиран Извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во консолидируваниот извештај за сеопфатната добивка.

2.12 Pari~ni sredstva i ekvivalenti

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

2.13 Kapital, rezervi i akumulirani dobivki

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

(в) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Групата.

(г) Нераспределени добивки/акумуирани загуби

Нераспределените добивки/акумуирани загуби ги вклучуваат задржаните добивки и акумулираните загуби од тековниот и претходните периоди.

Bele[ki kon konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

2.14 Obvrski sprema dobavuvate

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

2.15 Pozajmici

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето.

Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Групата има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

2.16 Tro[oci za pozajmuvawe

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.17 Naem

Групата признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Bele[ki kon konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

Naem (prodol`uva)

Grupata kako zakupec

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Групата суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Групата ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Групата нема класифицирани средства во оваа категорија. Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Grupata kako zakupodava~

Наемот каде Групата суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во консолидираниот извештај за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемници. Непредвидените наемници се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемници се признаваат како одложен приход.

2.18 Tekoven i odlo`en dano~en rashod

Тековен даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит и помалку прикажани приходи, како и на распределената добивка за дивиденди на правни лица - нерезиденти и на физички лица. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Консолидираниот извештај за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2012 и 2011 година, Групата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.19 Priznavawe na prihodi i rashodi

Приходите се состојат од објективна вредност на продадени стоки и услуги, намалена за данокот на додадена вредност и одредени попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измери и се очекува дека финансискиот приход од извршената трансакција ќе има прилив во ентитетот, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Групата.

Приходите се признаваат како што следи:

Prihodi od prodaba - prodaba na golemo

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Prihodi od prodaba - prodaba na malo

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Prihod od obezbeduvawe na uslugi

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Rashodi od delovното rabotewe

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Prihodi i rashodi od finansirawe

Приходите од финансирање вклучуваат приходи од казнени камати и позитивни курсни разлики. Приходите од камати се признаваат во Консолидираниот извештај за сеопфатната добивка кога се пресметуваат, земајќи го во предвид ефективниот принос на средството.

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата за позајмици, расходи од казнени камати и негативни курсни разлики.

Bele[ki kon konsolidirane finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

2.20 Nadomesti za vrabotenite

Pridonesi za penzisko osiguruvawe

Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Kratkoro~ni koristi za vrabotenite

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Obvrski pri penzionirawe na vrabotenite

Групата, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Групата нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на известување.

2.21 Danok na dodadena vrednost

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Консолидираниот извештај за финансиската состојба.

2.22 Raspredelba na dividendi

Распределбата на дивиденди на акционерите на Групата е евидентирана како обврска во Консолидираниите финансиски извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Групата.

2.23 Rezervirawa

Резервирање се признава кога Групата има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на составување на Консолидираниите извештаи за финансиската состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Не се евидентирани резервирања за идни загуби од работење.

Bele[ki kon konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

2.24 Prevzemeni i neizvesni obvrski

Не се евидентирани неизвесни обврски во Консолидираните финансиски извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во Консолидираните финансиски извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.25 Izvestuvawe po operativni segmenti

Delovni segmenti

Деловните активности на Групата се однесуваат на еден оперативен сегмент-производство и продажба на заварени цевки и профили, монтажа на цевководи, нафтоводи, водоводи и гасоводи.

Geografski segmenti

Деловните активности на Групата се вршат на територијата на Република Македонија и на странски пазари (Белешка 15).

2.26 Nastani po datumot na izvestuvawe

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во консолидираните финансиски извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

2.27 Korekcii i reklasifikacii na komparativnite finansiski informacii

Групата за годината што заврши на 31 декември 2011 година не извршило елиминација за подружницата која ја консолидира. За годината што завршува на 31 декември 2012 истото ја елиминирала во консолидираните финансиски извештаи, и според тоа одредени износи од компаративните податоци се корегирани и рекласифицирани за да одговараат на прикажувањата во тековната година. Корекциите и рекласификациите се прикажани како што следи:

	Prethodno prijaveni 000 mkd	Korekcii 000 mkd	Godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011	
			Reklasifi- kacii 000 mkd	Povtorno iska`ani 000 mkd
Konsolidiran izve[ta]j finansiskata sostojba				
Sredstva				
Netekovni sredstva				
Vlo`uvawa vo podru`nici	479	(479)	-	-
Tekovni sredstva				
Pobaruvawa od kupuva~i i останати pobaruvawa	468,306	(244)	-	468,062
	468,785	(723)		468,062
Kapital				
Akcionerski kapital	2,608,580	(723)	-	2,607,857
	2,608,580	(723)	-	2,607,857

3 Upravuvawe so finansiski rizici

3.1 Faktori na finansiski rizici

Деловните активности на Групата се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Групата се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Групата.

Управувањето со ризици на Групата го врши Одбор на Директори на Матичното Друштво врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Pazarni rizici

Rizik od kursni razliki

Групата има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврот, Доларот и Фунтата. Групата не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Групата е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Евидентираната вредност на средствата и обврските на Групата деноминирани во странски валути е како што следи во табелата:

Sredstva	2012 (000 mkd)	2011 (000 mkd)
EUR	600,000	623,509
USD	132,935	818
GBP	51,412	54,113
JPU	-	7
Obvrski		
EUR	171,097	252,872
USD	52,911	11
GBP	10	-

Analiza na senzitivnost na stranski valuti

	2011				
	Neto iznosi	1%	-1%	5%	-5%
EUR	428,903	4,289	(4,289)	-	-
USD	80,024	-	-	4,001	(4,001)
GBP	51,402	514	(514)	-	-
JPU	-	-	-	-	-
Dobivka/(Zaguba)	560,329	4,803	(4,803)	4,001	(4,001)
	2010				
	Neto iznosi	1%	-1%	5%	-5%
EUR	370,637	3,706	(3,706)	-	-
USD	807	-	-	40	(40)
GBP	54,113	541	(541)	-	-
JPU	7	-	-	-	-
Dobivka/(Zaguba)	425,564	4,247	(4,247)	40	(40)

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)

Pazarni rizici (prodol`uva)

Анализата на сензитивност ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1% во однос на Еврото и 5% во однос на Доларот и останатите валути. Негативниот износ означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на Еврото и 5% во однос на Доларот и останатите валути. Во случај кога Денарот ќе ја намали својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на Еврото и 5% во однос на Доларот и останатите валути, ефектот врз добивката или останатиот капитал е ист, но со спротивен знак, како што е прикажано во табелата подолу (во илјади Денари).

Rizik od kamatni stapki vrz gotovinskite tekovi i objektivnata vrednost
Групата е изложена на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Групата е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.

	2012 (000 mkd)	2011 (000 mkd)
Finansiski sredstva		
<i>Nekamatonosni</i>		
Finansiski sredstva raspol.za prodal`ba	96,253	96,253
Pobaruvawa od kupuva~i i ost.pobaruvawa	429,690	439,446
Pari~ni sredstva i ekvivalenti	1,958	2,358
	527,901	538,057
<i>So fiksna kamatna stapka</i>		
Pari~ni sredstva i ekvivalenti	415,208	463,810
	415,208	463,810
	943,109	1,001,867
Finansiski obvrski		
<i>Nekamatonosni</i>		
Obvrski kon dobavuva~i i останати obvrski	129,340	171,002
<i>So fiksna kamatna stapka</i>		
Pozajmici so kamata	103,247	65,708
<i>So promenliva kamatna stapka</i>		
Pozajmici so kamata	126,726	120,450
	359,313	357,160

Analiza na senzitivnosta na kamatni stapki

	2012		
	Neto iznos	2%	-2%
So promenliva kamatna stapka	(126,726)	(2,535)	2,535
	2010		
	Neto iznos	2%	-2%
So promenliva kamatna stapka	(120,450)	(2,409)	2,409

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

3.3 Krediten rizik

Групата нема значителна концентрација на кредитен ризик. Групата има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Групата има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Максималната изложеност на Групата на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на Консолидираниот извештај за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

	2012 (000 mkd)	2011 (000 mkd)
Klasi na finansiski sredstva –evidentirana vrednost		
Finansiski sredstva raspol.za prodal`ba	96,253	96,253
Pobaruwawa od kupuva~i i ost.pobaruwawa	429,690	439,446
Pari~ni sredstva i ekvivalenti	417,166	466,168
	943,109	1,001,867

3.4 Rizik od likvidnost

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Групата.

	31 dekemvri 2012			
	Tekovni Do 12 meseci (000 mkd)	1 do 2 godini (000 mkd)	2 do 5 godini (000 mkd)	Netekovni Pokasno od 5 godini (000 mkd)
Pozajmici so kamata	116,936	51,959	61,078	-
Obvrski sprema dobavuva~i i ost.obvrski	129,340	-	-	-
	246,276	51,959	61,078	-
	31 dekemvri 2011			
	Tekovni Do 12 meseci (000 mkd)	1 do 2 godini (000 mkd)	2 do 5 godini (000 mkd)	Netekovni Pokasno od 5 godini (000 mkd)
Pozajmici so kamata	79,699	42,638	54,720	9,101
Obvrski sprema dobavuva~i i ost.obvrski	171,002	-	-	-

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)

	250,701	42,638	54,720	9,101
--	---------	--------	--------	-------

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)

3.5 Rizik pri upravuvawe so kapital

Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување на Групата да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на изворите на финансирање, Групата може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот. Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2012 (000 mkd)	2011 (000 mkd)
Pozajmici so kamata	229,973	186,158
Pari`ni sredstva i ekvivalenti	(417,166)	(466,168)
Obvrski, neto	(187,193)	(280,010)
Vkupno kapital	2,546,136	2,736,383

3.6 Utvrduvawe na objektivna vrednost

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1 Finansiski instrumenti evidentirani po objektivna vrednost

Групата ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Консолидираниот извештај за финансиската позиција се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари):

	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Vkupno
Sredstva				
Finansiski sredstva raspolo`livi za prodal`ba	2,306	-	93,947	96,253

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)

Utvrduvawe na objektivnata vrednost (prodol`uva)

Следнава табела ги прикажува финансиските средства расположливи за продажба класифицирани во ниво 3 во текот на годината:

	Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba	Vkupnol
Na 1 januari 2012	93,947	93,947
Na 31 dekemvri 2012	93,947	93,947
Promeni vo objektivnata vrednost na finansiskite sredstva vku`eni vo revalorizacioni rezervi	-	-

3.6.2 *Finansiski instrumenti koi ne se evidentiraat po objektivna vrednost*

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Консолидираниот извештај за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Evidentirana vr.		Objektivna vr.	
	2012	2011	2012	2011
Sredstva				
Pari~ni sredstva i ekvivalenti	417,166	466,168	417,166	466,168
Pobaruvawa od kupuva~i i ost.pobaruvawa	429,690	439,446	429,690	439,446
Vkupni sredstva	846,856	905,614	846,856	905,614
Obvrski				
Obvrski sprema dobavuva~i i ost.obvrski	129,340	171,002	129,340	171,002
Pozajmici so kamata	229,973	186,158	229,973	186,158
Vkupni obvrski	359,313	357,160	359,313	357,160

Kredit i pobaruwawa

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради краткорочното доспевање.

Pari~ni sredstva i ekvivalenti

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Obvrski kon dobavuva~i

Сметководствената вредност на обврските кон добавувачите соодветствува на нивната објективна вредност, поради краткорочното доспевање.

4 Zna~ajni smetkovodstveni procenki

При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие Консолидирани финансиски извештаи, од Раководството на Групата се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Nesigurnost vo procenkite

O[tetuvawe kaj nefinansiski sredstva

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Upotreben vek na sredstvata [to se amortiziraat

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2012 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

O[tetuvawe kaj finansiski sredstva

O[tetuvawe na pobaruvawa od kupuva~i i останати pobaruvawa

Групата пресметува оштетување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

*Zna-ajni smetkovodstveni procenki (prodol`uva)**Zalihu*

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Objektivna vrednost na finansiski sredstva

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2012 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

5 Nedvi`nosti, postrojki i oprema

	Zemji[te	Grade`ni objekti	Oprema	Ostanati sredstva	Investicii vo tek	Vkupno
Na 1 januari 2011						
Nabavna ili revalorizaciona vrednost	239,414	1,702,416	4,438,166	6,782	44,326	6,431,104
Ispravka na vrednosta	-	(1,267,442)	(4,420,340)	(5,023)	-	(5,692,805)
Neto evidentirana vrednost	239,414	434,974	17,826	1,759	44,326	738,299
Vo tekot na 2011						
Po~etna neto evid.vrednost	239,414	434,974	17,826	1,759	44,326	738,299
Nabavki, neto od investicii vo tek	-	-	5,227	-	(2,027)	3,200
Viloci (Bel. 16)	-	-	44	-	-	44
(Ottu\uvawa, neto)	-	-	(114)	-	(2,878)	(2,992)
(Deprecijacija)	-	(34,643)	(4,205)	(155)	-	(39,003)
Krajna neto evidentirana vrednost	239,414	400,331	18,778	1,604	39,421	699,548
Na 31 dekemvri 2011						
Nabavna ili revalorizaciona vrednost	239,414	1,702,416	4,443,323	6,782	39,421	6,431,356
Ispravka na vrednosta	-	(1,302,085)	(4,424,545)	(5,178)	-	(5,731,808)
Neto evidentirana vrednost	239,414	400,331	18,778	1,604	39,421	699,548
Vo tekot na 2012						
Po~etna neto evid.vrednost	239,414	400,331	18,778	1,604	39,421	699,548
Nabavki, neto od investicii vo tek	-	312	231	-	(98)	445
(Ottu\uvawa, neto)	-	-	-	-	(14)	(14)
(Deprecijacija)	-	(34,499)	(3,961)	(149)	-	(38,609)
Krajna neto evidentirana vrednost	239,414	366,144	15,048	1,455	39,309	661,370
Na 31 dekemvri 2012						
Nabavna ili revalorizaciona vrednost	239,414	1,702,728	4,441,344	6,782	39,309	6,429,577
Ispravka na vrednosta	-	(1,336,584)	(4,426,296)	(5,327)	-	(5,768,207)
Neto evidentirana vrednost	239,414	366,144	15,048	1,455	39,309	661,370

Rashoduvawa na oprema

Во текот на 2012 година, Друштвото расходуваше целосно амортизирани основни средства чија набавна вредност и исправка на вредноста изнесува 2,210 илјади Денари.

Bele[ki kon Konsolidirane finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2012 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

Nedvi`nosti, postrojki i oprema (prodol`uva)

Investicii vo tek

На 31 декември 2012 и 2011 година инвестициите во тек се состојат од:

	2012	2011
Adaptacija na instalacija za prirodan gas	27,487	27,487
Vlo`uvawa vo druga oprema	3,674	3,786
Vlo`uvawa vo hardverska oprema	5,182	5,182
Rekonstrukcija na pogon za povr[inska za[tita	2,966	2,966
	39,309	39,421

Zalog vrz nedvi`nosti, postrojki i oprema

Позајмиците со камата обезбедени од домашни финансиски институции се гарантирани со хипотеки врз дел од имотот на Групата по проценета вредност, утврдена од страна на независни проценители, во износ од Еур 9,000,000 еквивалентно на 553,500 илјади Денари (види исто Белешка 13 и 23).

6 Нематеријални sredstva

	Prava i licenci	Softver	Sredstva vo podgotovka	Vkupno
Na 1 janari 2011				
Nabavna ili revalorizaciona vrednost	2,684	471	20	3,175
Ispravka na vrednosta	(2,684)	-	-	(2,684)
Neto evidentirana vrednost	-	471	20	491
Promeni vo tekot na 2011				
Po~etna neto evid.vrednost	-	471	20	491
Krajna neto evidentirana vrednost	-	471	20	491
Na 31 dekemvri 2011				
Nabavna ili revalorizaciona vrednost	2,684	471	20	3,175
Ispravka na vrednosta	(2,684)	-	-	(2,684)
Neto evidentirana vrednost	-	471	20	491
Promeni vo tekot na 2012				
Po~etna neto evid.vrednost	-	471	20	491
Amortizacija	-	(94)	-	(94)
Krajna neto evidentirana vrednost	-	377	20	397
Na 31 dekemvri 2012				
Nabavna ili revalorizaciona vrednost	2,684	471	20	3,175
Ispravka na vrednosta	(2,684)	(94)	-	(2,778)
Neto evidentirana vrednost	-	377	20	397

Bele[ki kon Konsolidiraniite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2012 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

7 Finansiski instrumenti po kategorii

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	Krediti i pobaruwawa	Raspolo`livi za prod`ba	Vkupno
31 dekemvri 2012			
Sredstva spored Konsolidiraniot izve[ta]j za finansiskata sostojba			
Finansiski sredstva raspolo`livi za prod.	96,253	-	96,253
Pobaruwawa po kupuwa~i i ostanati pobaruwawa	-	429,690	429,690
Pari~ni sredstva i pari~ni ekvivalenti	-	417,166	417,166
	96,253	846,856	943,109
		Ostanati finansiski obvrski	Vkupno
Obvrski spored Konsolidiraniot izve[ta]j za finansiskata sostojba			
Pozajmici		229,973	229,973
Obvrski kon dobavuva~i i ostanati obvrski		129,340	129,340
		359,313	359,313

	Krediti i pobaruwawa	Raspolo`livi za prod`ba	Vkupno
31 dekemvri 2011			
Sredstva spored Konsolidiraniot izve[ta]j za finansiskata sostojba			
Finansiski sredstva raspolo`livi za prod.	-	96,253	96,253
Pobaruwawa po kupuwa~i i ostanati pobaruwawa	439,446	-	439,446
Pari~ni sredstva i pari~ni ekvivalenti	466,168	-	466,168
	905,614	96,253	1,001,867
		Ostanati finansiski obvrski	Vkupno
Obvrski spored Konsolidiraniot izve[ta]j za finansiskata sostojba			
Pozajmici		186,158	186,158
Obvrski kon dobavuva~i i ostanati obvrski		171,002	171,002
		357,160	357,160

8 Finansiski sredstva raspolo`livi za prod`ba i finansiski pobaruwawa

8.1 Finansiski sredstva raspolo`livi za prod`ba

	2012	2011
<i>Dolgoro~ni vlo`uwawa vo instrumenti na kapitalot</i>		
Udeli vo kapitalot na stranski pravni lica	42,588	42,588
Vlo`uwawa vo hartii od vrednost na doma[ni fin.inst.	53,665	53,665
	96,253	96,253
Kotirani	93,947	93,947
Nekotirani	2,306	2,306
	96,253	96,253

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2012 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

Finansiski sredstva raspolo`livi za prodal`ba i finansiski pobaruvawa (prodol`uva)
Vlo`uvawa vo udeli na kapitalot na stranski pravni lica

Na 31 dekemvri 2012 и 2011 година, вложувањето во капиталот на странски правни субјекти во износ од 42,588 илјади Денари, во целост се однесува на вложувањето во Друштвото Tube and Profile Manufactures of Comotini A.E.B.E., Република Грција, што претставува 35.26% од нејзиниот капитал. Вложувањето потекнува од 1997 година и е спроведено во кооперација со Hemet Limited, Nicosia, Cyprus, и се состои од испорачана производна опрема, капитализирани шпедитерски трошоци како и трошоци за обука на кадри.

Во текот на 2002 година, Друштвото Tube and Profile Manufactures of Comotini A.E.B.E., Република Грција, ги запре своите деловни активности и со состојба на датумот на овие финансиски извештаи постои значајно сомневање во можноста истото да продолжи со своето редовно работење. Со 31 деkemvri 2012 година, не е извршено соодветно резервирање поради оштетување на ова вложување.

Vlo`uvawa vo hartii od vrednost na doma[ni finansiski institucii

Na 31 dekemvri 2012 година, од вкупниот износ на вложувањата во хартии од вредност во домашни финансиски институции, нето износот од 51,361 илјади Денари (набавна вредности 150,988 илјади Денари и резервирање поради оштетување 99,627 илјади Денари), се однесува на вложување во 3,924 обични и 956 приоритетни акции на Експорт Импорт Банка ад, Скопје, што претставува 16% од вкупниот акционерски капитал на банката. Кон крајот на 2002 година, поради неликвидност, деловните активности на банката во целост беа блокирани од страна на Народната Банка на Република Македонија. На почетокот на 2004 година отворена е стечајна постапка и со датумот на овие финансиски извештаи постои значајно сомневање во можноста банката да продолжи со своето редовно работење.

Со состојба на 31 деkemvri 2012 година, не е извршено дополнително резервирање поради оштетување на ова вложување.

8.2 **Kratkoro~ni finansiski pobaruvawa**

	2012	2011
<i>Pozajmici so kamata na doma[ni pravni lica</i>		
Pobaruvawa po kamata	2,155	2,155
	2,155	2,155
Namaluvawe za: rezervirawe poradi o[tetuvawe	(2,155)	(2,155)
	-	-

9 **Zalihi**

	2012	2011
Gotovi proizvodi	1,066,604	1,136,606
Repro materijali, rez.del,sit.inventar i sl.	215,466	220,860
Trgovski stoki	1,092	15,266
Nedovr[eno proizvodstvo	88	88
	1,283,250	1,372,820

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2012 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

Zalihi (prodol`uva)

Во текот на 2012 година Групата изврши вредносно усогласување на залихите поради застареност и некурентност на истите во износ од 14,114 илјади Денари (види Белешка 19).

10 Pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa

	2012	2011
Pobaruvawa od kupuva~i		
Doma[ni	119,491	145,581
Stranski	480,679	467,774
	600,170	613,355
Namaleno za: rezervirawe poradi o[tetuvawe	(178,536)	(178,536)
	421,634	434,819
Ostanati kratkoro~ni pobaruvawa		
Avansi na dobavuva~i	49,403	49,508
Pobaruvawa od vraboteni	8,056	4,627
Pretplati po DDV i danok na dobivka	19,602	9,382
Odnapred plateni tro[oci	843	1,695
	77,904	65,212
Namaleno za: rezervirawe poradi o[tetuvawe	(31,969)	(31,969)
	45,935	33,243
Vkupno pobaruvawa od kupuva~i i ostanati kratkoro~ni pobaruvawa	467,569	468,062

Старосната структура на побарувањата од купувачите и останатите краткорочни побарувања со состојба на 31 декември 2012 година е како што следи:

	Do 6 mes.	Od 6 -12 m.	Nad 1 god.	Vkupno
Pobaruvawa od kupuva~i	102,830	5,923	491,417	600,170
Avansi na dobavuva~i	3,563	418	45,422	49,403
Pobaruvawa od vraboteni	1,183	6,460	413	8,056
Pretplati po DDV i danok na dobivka	19,602	-	-	19,602
Odnapred plateni tro[oci	747	-	96	843
	127,925	12,801	537,348	678,074
Namaleno za: rezervirawe poradi o[tetuvawe	-	-	(210,505)	(210,505)
	127,925	12,801	326,843	467,569

Старосната структура на побарувањата од купувачите и останатите краткорочни побарувања со состојба на 31 декември 2011 година е како што следи:

	Do 6 mes.	Od 6 -12 m.	Nad 1 god.	Vkupno
Pobaruvawa od kupuva~i	17,922	146,282	449,151	613,355
Avansi na dobavuva~i	956	9,645	38,907	49,508
Pobaruvawa od vraboteni	254	2,039	2,334	4,627
Pretplati po DDV i danok na dobivka	9,382	-	-	9,382
Odnapred plateni tro[oci	1,695	-	-	1,695
	30,209	157,966	490,392	678,567
Namaleno za: rezervirawe poradi o[tetuvawe	-	-	(210,505)	(210,505)
	30,209	157,966	279,887	468,062

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2012 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

Pobaruwawa od kupuva~i i ostanati pobaruwawa (prodol`uva)

Салдото на побарувањата од купувачите на датумот на известување може да се анализира според следниве категории:

31 dekemvri 2012	Nedospeani neo[teteni	Dospeani neo[teteni	O[teteni	Vkupno
Nabavna vrednost	80,192	387,377	210,505	678,074
Ispravka na vrednost	-	-	(210,505)	(210,505)
Neto evidentirana vrednost	80,192	387,377	-	467,569

31 dekemvri 2011	Nedospeani neo[teteni	Dospeani neo[teteni	O[teteni	Vkupno
Nabavna vrednost	30,209	437,853	210,505	678,567
Ispravka na vrednost	-	-	(210,505)	(210,505)
Neto evidentirana vrednost	30,209	437,853	-	468,062

Следнава табела ги сумаризира движењата на резервирањето поради оштетување:

	Avansi	Pobaruwawa od kupuva~i	Vkupno
Na 1 januari 2011	31,969	179,088	211,057
Naplateni rezervirani pobaruwawa (Bele[ka 16)	-	(552)	(552)
Na 31 dekemvri 2011 / 1 januari 2012	31,969	178,536	210,505
Naplateni rezervirani pobaruwawa (Bele[ka 16)	-	-	-
Na 31 dekemvri 2012	31,969	178,536	210,505

На 31 декември 2012 година и врз основа на извршената проценка, Групата изврши отпис поради ненаплатливост на побарувањата од купувачи и останатите побарувања, признаен како загуба поради оштетување на товар на расходите за тековната година, во износ од 147 илјади Денари (2011: 920 илјади Денари) (види Белешка 19).

11 Pari~ni sredstva i ekvivalenti

	2012	2011
Smetki kaj doma[ni banki	388,884	437,483
Depoziti po viduvawe	159,600	159,600
Pari~ni sredstva vo blagajna	1,958	2,358
Ostanati pari~ni sredstva i ekvivalenti	12	15
	550,454	599,456
Namaleno za: rezervirawe od o[tetuvawe	(133,288)	(133,288)
	417,166	466,168

На 31 декември 2012 година, од вкупниот бруто износ на паричните средства и депозитите по видување, износот од 520,433 илјади Денари (2011: исто) се концентрирани кај Експорт Импорт Банка АД, Скопје, врз која беше поведена стечајна постапка. Групата навремено ги пријавило овие средства во стечајната маса на Банката, од кој износ, на датумот на овие консолидирани финансиски извештаи, признаени се 387,145 илјади Денари. За преостанатиот износ од 133,288 илјади Денари (2011: исто) е извршено резервирање поради ненаплатливост.

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2012 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

12 Kapital

Kapital na Grupata

На 31 декември 2012 година, вкупниот капитал на Групата изнесува 2,607,857 илјади Денари и се состои од капитал на Матичното Друштво.

Akcionerski kapital na Mati-noto Dru[stvo

На 31 декември 2012 и 2011 година, вкупниот акционерски капитал на Матичното Друштво, според неговата Книга на Акционери изнесува Еур 25,104,431 и е поделен на 491,000 акции, од кои, 462,620 обични акции кои гласат на име и со право на глас и 28,380 приоритетни акции без право на глас, во сопственост на Фондот за Пензиско и Инвалидско Осигурување на Република Македонија (ПИОМ). Номиналната вредност по акција изнесува Еур 51.129. На денот на известување, вкупно издадените акции се во целост платени.

Структурата на акционерскиот капитал на 31 декември 2012 и 2011 година е непроменета и е како што следи:

Akcioneri i procent na u-estvo

	Оби-ни	Priorit.	Vkupno	%
Eks.Imp.Banka ad, Sk.	234,158	-	234,158	47.69
Ostanati	228,462	-	228,462	46.53
PIOM	-	28,380	28,380	5.78
	462,620	28,380	491,000	100.00

На 24 декември 2003 година, странскиот правен субјект Curbal GmbH ie und Transit Handel, Frankfurt am Meine, поднел тужба за утврдување на сопственост на мнозинскиот пакет на акции. Со датумот на овие консолидирани финансиски извештаи, судскиот процес е во тек.

На почетокот на 2004 година е отворена и со датумот на овие консолидирани финансиски извештаи сеуште е во тек, стечајна постапка против мнозинскиот акционер - Експорт Импорт Банка ад, Скопје.

Ostanat kapital

Останатиот капитал кој со состојба на 31 декември 2012 година изнесува 3,826 илјади Денари (2011: исто), се состои од станови за заедничка потрошувачка во износ од 2,070 илјади Денари (2011: исто), средства за солидарност во износ од 1,039 илјади Денари (2011: исто) и задолжителни и други фондови во износ од 717 илјади Денари (2011: исто).

Rezervi

Компонентите на резервите се како што следи:

	Zakonski	Revaloriz.	Vkupno
Na 1 januari 2011 godina	16,714	81,010	97,724
Raspredelba na neraspredeleni dobivki	391	-	391
Na 31 dekemvri 2011 godina	17,105	81,010	98,115
Na 1 januari 2012 godina	17,105	81,010	98,115
Raspredelba na neraspredeleni dobivki	-	-	-
Na 31 dekemvri 2012 godina	17,105	81,010	98,115

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2012 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

Kapital (prodol`uva)

Резервите се создадени иницијално врз основа на домашната законска регулатива и последователно зголемени во текот на годините како резултат на ревалоризацијата на материјалните средства и промените во објективната вредност на вложувањата, како и за распределба на нето добивките по оданочување. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

13 Pozajmici

	2012	2011
Dolgoro-ni pozajmici		
<u>Pozajmici so kamata</u>		
Komercijalna banka ad, Skopje 10,000 iljadi Denari; godi[na kamatna stapka 8,5%; Period na otplata 36 meseci vku-uvajli grejs period od 2 meseci po-nuvajli od 30 juli 2010 godina dospeva 8 juli 2013 godina.	1,944	5,278
Komercijalna banka a.d., Skopje 60,000 iljadi Denari; godi[na kamatna stapka 7%; Period na otplata 54 meseci vku-uvajli grejs period od 6 meseci na 11 juli 2009 godina, dospeva 11 dekemvri 2013 godina.	13,333	26,666
Komercijalna banka a.d., Skopje 570,000 Evra; godi[na kamatna stapka 8%; Period na otplata 60 meseci vku-uvajli grejs period od 6 meseci po-nuvajli od 7 maj 2011 godina; dospeva 7 april 2016 godina	25,970	33,764
Komercijalna banka a.d., Skopje 1,430,000 Evra; 6 meseci Libor+5% godi[na kamatna stapka, Period na otplata 60 meseci vku-uvajli grejs period od 6 meseci po-nuvajli od 18 maj 2011 godina; dospeva 18 april 2016 godina	65,224	84,777
	61,502	
Vkupno dolgoro-ni pozajmici	167,973	150,485
Namaleno: Tekovna dospeanost na dolgoro-ni pozajmici	(54,936)	(44,026)
Dolgoro-en del na dolgoro-ni pozajmici	113,037	106,459
Kratkoro-ni pozajmici		
<u>Pozajmici so kamata</u>		
Komercijalna Banka a.d., Skopje ; 580,000 evra; 6 meseci Libor+5% godi[na kamatna stapka	62,000	-
	-	35,673
Vkupno kratkoro-ni pozajmici	62,000	35,673
Zgolemeno: Tekovna dospeanost na dolgoro-ni pozajmici	54,936	44,026
Vkupno kratkoro-ni pozajmici i tekovna dospeanost	116,936	79,699

Следнава табела ја покажува доспеаноста на долгорочните позајмици:

	000 mkd	
Vo rok od 12 meseci	54,936	44,026
Od 1 do 2 godini	51,959	42,638
Od 2 do 5 godini	61,078	27,360
Po 5 godini	-	36,461
	167,973	150,485

Следнава табела ја покажува каматната стапка на позајмиците:

	2012	2011
Fiksna kamatna stapka	103,247	65,708
Promenлива kamatna stapka	126,726	120,450
	229,973	186,158

Bele[ki kon Konsolidirane finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sestojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2012 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

Pozajmici (prodol`uva)

Позајмиците со камата обезбедени од домашни финансиски институции се гарантирани со хипотеки врз дел од имотот на Друштвото по проценета вредност, утврдена од страна на независни проценители, во износ од Еур 9,000,000 еквивалентно на 553,500 илјади Денари (види исто Белешка 5 и 23).

14 Obvrski kon dobavuva~i i ostanati obvrski

	2012	2011
Obvrski kon dobavuva~i		
Doma[ni	41,407	38,724
Stranski	71,323	98,669
Obvrski po primeni, nefakturirani stoki	114	11,198
	112,844	148,591
Ostanati kratkoro-ni obvrski		
Obvrski sprema rabotnicite po plati i dr.nadomestoci	13,580	16,992
Primeni avansi	17,773	7,930
Obvrski po dividendi	-	5,344
Presmetani tro[oci i nefakturirani prihodi	2767	773
Obvrski po osnov na danok na dobivka	-	1,096
Ostanati obvrski	2916	75
Obvrski po osnov na DDV	16	-
	37,052	32,210
	149,896	180,801

15 Prihodi od prodaba

	2012	2011
Prihodi od prodaba na doma[en pazar	172,127	209,022
Prihodi od prodaba na stranski pazari	673,520	829,567
	845,647	1,038,589

Анализата на приходите од странски пазари е како што следи:

	2012	2011
Stranski pazari:		
- Evrozona	284,175	241,691
- Zemji nadvor od Evrozona	17,588	11,967
- Porane[ni Jugoslovenski republiki	371,757	575,909
	673,520	829,567

16 Ostanati delovni prihodi

	2012	2011
Prihodi od prodaba na materijali, delovi i sl.	13,307	11,520
Prihodi od otpis na obvrski	5,380	447
Vi[oci po popis	815	17
Prihodi od upotreba na sopstveni proizvodi	296	320
Prihodi od zakupnini	55	51
Dopolnitelno utvrdeni prihodi od minati godini	-	852
Naplateni, prethodno otpi[ani pobaruvawa	-	552
Prihodi od naplata na [teti	-	281
Vi[oci na nedvi`nosti, postrojki i oprema	-	44
Ostanati prihodi	377	2,797
	20,230	16,881

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2012 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

17 Materijali i uslugi

	2012	2011
Petro[eni surovini, repro materijali, delovi i sl.	580,861	795,395
Uslugi od nadvoren[ni lica	29,667	54,600
Nabavna vrednost na prodadeni trgovski stoki	16,092	12,484
	626,620	862,479

18 Tro[oci za koristi na vrabotenite

	2012	2011
Neto plati i nadomestoci od plati	172,015	177,159
Personalen danok i pridonesi za fondovi	76,950	79,645
Dopolnitelen nadomest za topol obrok	10,789	11,944
Nadomest za tehnolo[ki vi[oci	5,923	8,125
Nadomest za hranarina i prevoz	800	2,146
Ostanati tro[oci	471	-
	266,948	279,019

Nadomest za tehnolo[ki vi[ok

Во текот на 2001 година, и со цел решавање на проблемот на превработеноста, Матичното Друштво донесе Програма за престанок на работниот однос поради економски, технолошки, структурни и слични промени, според која, на барање на врabotenите кои имаат над 55 години возраст и најмалку 15 години работен стаж, им престанува работниот однос, при што им се исплатува 50% од месечната аконтација на просечната месечна плата во првите 12 месеци, а 60% се до остварување на правото на пензија или до настанување на некои од основите за престанок на правото на паричниот надомест согласно Законот за вработување.

Со состојба на 31 декември 2012 година вкупно 28 (2011: 105) вработени користат надомести за технолошки вишок по овој основ.

19 Ostanati delovni rashodi

	2012	2011
Namaluvawe na vrednosta na zalihite	14,114	-
Marketing i promocii	3,526	2,341
Danoci i pridonesi koi ne zavisat od rezultatot	2,771	2,961
Advokatski tro[oci	2,334	1,480
Bankarski nadomestoci	2,220	7,817
Dopolnitelno utvrdeni rashodi od minati godini	-	16,092
Osiguritelni premii	1,112	3,790
Nadomestoci za Upraven Odbor	1,120	1,382
Slu`beni patuvawa	888	1,732
Zagubi od o[tetuvawa na pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pob.	147	920
Dopolnitelno utvrdeni danoci od minati godini	-	33,307
Evidentiran iznos na rashoduvani nedvi`nosti, postrojki i oprema	-	2,878
Tro[oci po izvr[no re[enie	-	346
Ostanati tro[oci	14,920	4,715
	43,152	79,761

Во текот на 2011 година Матичното Друштво било предмет на контрола од страна на даночните органи за данок на додадена вредност, данок на добивка и за персонален данок за периодот од 2007 година до 2009 година. Дополнителните даноци кои биле утврдени се во износ 33,307 илјади Денари (за персонален данок износ од 10,965 илјади Денари и за данок на добивка во износ од 22,342 илјади Денари). Понатаму, поврзаните пенали и

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2012 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

казни во износ од 11,683 илјади Денари се вклучени во трошоци по основ на камати
(Белешка 20).

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2012 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

20 Finansiski rezultat, neto

	2012	2011
Prihodi		
Prihodi od kamati	1,708	581
Pozitivni kursni razliki	5,239	12,598
	6,947	13,179
Rashodi		
Rashodi po kamati	(12,616)	(20,972)
Negativni kursni razliki	(3,890)	(2,971)
	(16,506)	(23,943)
	(9,559)	(10,764)

21 Dano~en rashod

	2012	2011
Tekoven danok	324	1,595
Odlo`en danok	-	-
	324	1,595

Усогласувањето на вкупниот даночен расход според Консолидираниот извештај за сеопфатната добивка за 2012 и 2011 е како што следи:

	2011	2011
Neodbitni tro[oci za dano~ni celi	3,243	15,947
Dano~en kredit za tro[oci so odlo`eno priznavawe	-	-
Dano~na osnova	3,243	15,947
Tekoven dano~en tro[ok po stapka od 10%	324	1,595

22 Zarabotuva~ka po akcija

Osnovna

Основна заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек.

	2012	2011
Dobivka (Zaguba) za godinata	(190,247)	1,028
2% dividendi za imatelite na prioritetni akcii	(1,785)	(1,785)
(Zaguba) za imatelite na obi~ni akcii (vo 000 mkd)	(192,032)	(757)
Ponderiran prose~en broj na obi~ni akcii vo optek	462,620	462,620
Osnovna zarabotuva~ka po akcija (Denari po akcija)	(415.1)	(1.64)

Bele[ki kon Konsolidiraneite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2012 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

23 Neizvesni i prevzemeni obvrski

Sudski sporovi

Со состојба на 31 Декември 2012 година, судските постапки покренати против Групата изнесуваат 1,923 илјади Денари, од кои 1,323 илјади Денари се однесуваат на судски спор покренат од Крик доо Сплит. Разни правни дејствија и побарувања може да се појават во иднина против Групата како резултат на судските спорови и побарувања во редовниот тек на деловните активности. Поврзаните ризици се анализирани од веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Групата верува дека нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Kapitalni obvrski

Не се евидентирани значајни капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во консолидираните финансиски извештаи.

Hipoteki i garancii

Во продолжение е даден преглед на дадените хипотеки и гаранции со состојба на 31 декември 2012 година (види исто Белешка 5 и 13):

	Vo valuta	(000 MKD)
Hipoteki vrz nedvi`en imot i oprema	9,000,000	553,500
Izdadeni garancii vo EUR	652,373	40,121
Izdadeni garancii vo USD	1,255,458	58,568
Izdadeni garancii vo MKD	10,000,000	10,000

Dano~ni rizici

Групата не била предмет на контрола од страна на даночните органи за данок на додадена вредност, данок на добивка и за персонален данок за годините што завршуваат на 31 декември 2012 и 2011 година, поради што евидентираниите даночни обврски во овие консолидирани финансиски извештаи не може да се сметаат за конечни. Било какви корекции за дополнителни даноци и придонеси, кои може да произлезат од евентуална даночна контрола, не може да се утврдат со разумна точност.

24 Izvestuvawe po operativni segmenti

Деловните активности на Групата се однесуваат на еден оперативен сегмент-производство и продажба на заварени цевки и профили, монтажа на цевководи, нафтоводи, водоводи и гасоводи. Деловните активности на Групата се вршат на територијата на Република Македонија и на странски пазари (Белешка 15). Групата не обелоденува посебни финансиски и други информации поврзани со одделните географски региони.

25 Nastani po datumot na izvestuvawe

По 31 декември 2012 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие консолидирани финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на консолидираните финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие консолидирани финансиски извештаи.



Grant Thornton

www.grant-thornton.com.mk



Grant Thornton

An instinct for growth™

Консолидирани финансиски извештаи и Извештај на
независните ревизори

ФЗЦ 11 Октомври а.д., Куманово и подружница

31 декември 2011 година

Содржина

	Strana
Извештај на независните ревизори	1
Консолидиран извештај за финансиската состојба	5
Консолидиран извештај за сеопфатната добивка	6
Консолидиран извештај за промените во капиталот	7
Консолидиран извештај за паричните текови	8
Белешки кон Консолидираните финансиските извештаи	9



Grant Thornton

An instinct for growth™

Извештај на независните ревизори

Grant Thornton DOO
1000 Skopje
M.H.Jasmin 52 v - 1/7
Macedonia

T +389 2 3214 700
F +389 2 3214 710
www.grant-thornton.com.mk

До Раководството и Акционерите на
ФЗЦ 11 Октомври а.д., Куманово

Ние бевме ангажирани да извршиме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на ФЗЦ 11 Октомври а.д., Куманово и подружница (во понатамошниот текст “Групата”), составени од Консолидираниот извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2011 година, и Консолидираниот извештај за сеопфатната добивка, Консолидираниот извештај за промените во капиталот, и Консолидираниот извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 5 до 41.

Odgovornost na Rakovodstvoto zakonsolidirane finansiski izveštai

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на консолидираните финансиски извештаи кои не содржат материјално значајни грешки како резултат на измама или грешка.

Odgovornost na revizorot

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Заради прашањата опишани во пасусот Основа за воздржување од давање мислење, ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази како основа за нашето ревизорско мислење.

Osnova za vozdr`uvawe od davawe mislewe

Консолидираните финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2010 година не се ревидирани и истите се презентирани во овие консолидирани финансиски извештаи само за компаративни цели. Било какви корекции, кои можеби ќе беа потребни доколку се извршеше таква ревизија, би можеле да имаат материјално значаен ефект врз резултатите од работењето, промените во капиталот и паричните текови за годината што заврши на 31 декември 2011 година. Поради тоа, ние не сме во состојба и не изразуваме мислење во однос на Консолидираниот извештај за сеопфатната добивка, Консолидираниот извештај за промените во капиталот и Консолидираниот извештај за парични текови за годината што заврши на 31 декември 2011 година.

Како што е опишано во Белешка 8 кон консолидираните финансиските извештаи, на 31 декември 2011 година, вложувањата во подружници кои изнесуваат 479 илјади Денари се однесуваат на вложување во подружницата Дигинтранс доел Куманово која е под целосна контрола на Матичното Друштво.

Ваквиот начин на презентирање, не е во согласност со прифатената сметководствена политика, објавена во Белешка 2.3 кон овие консолидирани финансиски извештаи која бара интеркомпаниските трансакции, салда, нереализираните добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти, како и влогот на Матичното Друштво и капиталот на подружницата во консолидираните финансиски извештаи да се елиминираат. Не ни беа презентирани соодветни задоволителни докази од страна на Раководството на Групата дека е спроведена погоре опишаната процедура на датумот на Консолидираниот извештај за финансиската состојба.

Како што е опишано во Белешка 9.1 кон консолидираните финансиските извештаи, на 31 декември 2011 година, од вкупното салдо на вложувања, износот од 93,947 илјади Денари претставува вложувања во акции и учество во капиталот кај домашни и странски правни субјекти каде постои значајно сомневање во однос на нивната надоместливост, а за кои не е извршено соодветно резервирање поради оштетување на датумот на известување.

Прифатената сметководствена политика, објавена во Белешка 2.9 кон овие консолидирани финансиски извештаи бара од Раководството на Групата на секој датум на Консолидираниот извештај за финансиската состојба да изврши проценка на ризикот од оштетување и признавањето на соодветна резервација за финансиските средства. Не ни беа презентирани соодветни задоволителни докази дека е спроведена погоре опишаната процедура на датумот на Консолидираниот извештајот за финансиската состојба.

Како што е тоа понатаму опишано во Белешката 10 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, салдото на залихите на Групата со состојба на 31 декември 2011 година изнесува 1,372,574 илјади Денари.

Врз основа на извршените ревизорски процедури ние констатиравме дека дел од горе наведениот износ преставуваат застарени и некурентни залихи. Нам не ни беше доставена проценка на нивната нето реализациона вредност, ниту пак ние, поради природата на сметководствената евиденција, бевме во состојба да направиме таква проценка.

Поради причините наведени погоре, ние не бевме во можност да стекнеме разумно уверување во врска со евидентираната вредност на залихите на Групата на 31 декември 2011 година.

Како што е тоа понатаму опишано во Белешка 11 кон консолидираните финансиските извештаи, на 31 декември 2011 година, салдото на евидентираното резервирање од оштетување на побарувањата од купувачите, како и дадените аванси на добавувачите, изнесува 210,505 илјади Денари.

Прифатената сметководствена политика, објавена во Белешка 2.11 кон овие консолидирани финансиски извештаи бара од Раководството на Групата на секој датум на Консолидираниот извештај за финансиската состојба да изврши проценка на ризикот од оштетување и признавање на соодветна резервација кај побарувањата од купувачите. Не ни беа презентирани соодветни задоволителни докази дека е спроведена погоре опишаната процедура на датумот на Консолидираниот извештајот за финансиската состојба, ниту пак, поради природата на изворната документација, ние бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на наплатливоста на овие побарувања.

Како што е тоа понатаму опишано во Белешка 12 кон консолидираните финансиски извештаи, на 31 декември 2011 година, од вкупниот износ на паричните средства и краткорочните депозити кај домашни банки, 520,433 илјади Денари се концентрирани кај една домашна банка, врз која на почетокот од 2004 година е поведена и сеуште е во тек, стечајна постапка. Резервирањето поради нивно оштетување, извршено врз основа на оспорени пријавени побарувања во стечајната маса, на датумот на известување, изнесува 133,288 илјади Денари.

Врз основа на извршените стандардни и алтернативни ревизорски процедури, ние не бевме во можност да стекнеме разумно уверување во однос на адекватноста на евидентираните резервирања поради оштетување кај паричните средства и краткорочните депозити, на датумот на известување.

Како што понатаму е објавено во Белешка 20 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, за годината што заврши на 31 декември 2011 година, останатите деловни расходи вклучуваат трошоци кои се однесуваат на периоди пред 2011 година, чие признавање во тековната година не е во согласност со прифатената рамка за финансиско известување. Соодветно ние не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на соодветноста на признавањето на погоре наведените трошоци за годината која заврши на 31 декември 2011 година.

Vozdr`uvawe od davawe mislewe

Поради значајноста на прашањата опишани во пасусот Основа за воздржување од давање мислење, ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази како основа за нашето ревизорско мислење. Следствено, ние не изразуваме мислење за придружните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година.

Naglasok vrz odredeni prafawa

Обрнуваме внимание на следниве прашања:

Како што е тоа подетално опишано во Белешка 13 кон консолидираните финансиски извештаи, на датумот на издавањето на овие консолидирани финансиски извештаи, сеуште е во тек судска постапка, покрената од страна на странскиот правен субјект Cupbal GmbH ie und Transit Handel, Frankfurt am Meine, за утврдување на сопственоста на мнозинскиот пакет на акции, во Матичното Друштво ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово.

Како што е понатаму објавено во Белешка 24 кон консолидираните финансиски извештаи, Матичното Друштво не било предмет на контрола од страна на даночните органи за данок на додадена вредност, данок на добивка и за персонален данок за 2011 година, поради што евидентираниите даночни обврски во овие консолидирани финансиски извештаи не може да се сметаат за конечни. Било какви корекции за дополнителни даноци и придонеси, кои може да произлезат од евентуална даночна контрола, не може да се утврдат со разумна точност на датумот на известување.

Скопје,
20 мај 2012 година

Грант Торнтон ДОО

Директор
Ружа Филипчева

Овластен ревизор
Маја Лазароска

Konsolidirani finansiski izveštai
31 dekemvri 2011 godina

Консолидиран извештај за финансиската состојба

	Bele[ki	2011	Na 31 dekemvri 2010
(000 mkd)			
Sredstva			
Netekovni sredstva			
Nedvi`nosti, postrojki i oprema	5	699,548	738,299
Nematerijalni sredstva	6	491	491
Vlo`uvawa vo podru`nici	8	479	365
Fin.sredstva raspolo`livi za prodaba	9.1	96,253	96,253
		796,771	835,408
Tekovni sredstva			
Zalihi	10	1,372,820	1,136,512
Pobaruvawa od kupuva~i i ost.pobaruvawa	11	468,306	515,049
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	12	466,168	528,789
		2,307,294	2,180,350
Vkupno sredstva		3,104,065	3,015,758
Kapital i obvrski			
Kapital	13		
Akcionerski kapital		2,608,580	2,608,466
Ostanat kapital		3,826	3,826
Rezervi		98,115	97,724
Neraspredelena dobivka		26,585	25,948
Vkupno kapital		2,737,106	2,735,964
Obvrski			
Dolgoro-ni obvrski			
Pozajmici so kamata	14	106,459	31,944
		106,459	31,944
Kratkoro-ni obvrski			
Kratkoro-ni pozajmici	14	79,699	16,667
Obvrski sprema dobavuva~i i ost.obvrski	15	180,801	231,183
		260,500	247,850
Vkupno obvrski		366,959	279,794
Vkupno obvrski i akcionerski kapital		3,104,065	3,015,758

Овие Консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Матичното Друштво на ден 28 февруари 2012 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Слободан Богдановски,
Извршен Директор

Konsolidirani finansiski izveštai
31 dekemvri 2011 godina

Консолидиран извештај за сеопфатната добивка

	Bele[ki	Za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011	(000 mkd) 2010
Delovni prihodi			
Prihodi od prodaba	16	1,038,589	973,014
Ostanati delovni prihodi	17	16,881	24,160
		1,055,470	997,174
Delovni rashodi			
Materijali i uslugi	18	(862,479)	(862,263)
Tro[oci za vrabotenite	19	(279,019)	(285,648)
Amortizacija i revalor.na amortizacijata	5	(39,003)	(41,174)
Ostanati delovni rashodi	20	(79,761)	(40,975)
Promena vo vrednosta na zalihite		218,179	213,527
Dobivka / (Zaguba) od delovni aktivnosti		13,387	(19,359)
Finansiski prihodi	21	13,179	39,307
Finansiski rashodi	21	(23,943)	(19,624)
Finansiski rezultat, neto		(10,764)	19,683
Dobivka pred odano-uvawe		2,623	324
Dano-en rashod	22	(1,595)	(472)
Dobivka / (Zaguba) za godinata		1,028	(148)
Ostanata seopfatna dobivka za godinata		-	-
Vkupna seopfatna dobivka za godinata		1,028	(148)
Dobivka za sopstvenicite		1,028	(148)
Vkupna seopfatna dobivka za sopstvenicite		1,028	(148)
Dobivka za imatelite na obi~ni akcii	23	(757)	(1,923)
Zarabotuvaka po akcija (Denari po akcija)	23	(1.64)	(4.16)

Konsolidirani finansiski izve[ta]i
31 dekemvri 2011 godina

Консолидиран извештај за промените во капиталот

	Akcionerski kapital	Ostanat kapital	Rezervi	Neraspredel . dobivka	Vkupno
	(000 mkd)				
Na 1 januari 2011 godina	2,608,466	3,826	97,724	25,948	2,735,964
Dopolnitelno uplaten kapital	114	-	-	-	114
Raspredelba na dobivkata	-	-	391	(391)	-
<i>Transakcii so sopstvenicite</i>	114	-	391	(391)	114
Dobivka za godinata	-	-	-	1,028	1,028
Ostanata seopfatna dobivka	-	-	-	-	-
<i>Vkupna seopfatna dobivka</i>	-	-	-	1,028	1,028
Na 31 dekemvri 2011 godina	2,608,580	3,826	98,115	26,585	2,737,106
Na 1 januari 2010 godina	2,608,414	3,826	97,470	26,350	2,736,060
Dopolnitelno uplaten kapital	52	-	-	-	52
Raspredelba na dobivkata	-	-	254	(254)	-
<i>Transakcii so sopstvenicite</i>	52	-	254	(254)	52
(Zaguba) za godinata	-	-	-	(148)	(148)
Ostanata seopfatna dobivka	-	-	-	-	-
<i>Vkupna seopfatna dobivka</i>	-	-	-	(148)	(148)
Na 31 dekemvri 2010 godina	2,608,466	3,826	97,724	25,948	2,735,964

Konsolidirani finansiski izveštai
31 dekemvri 2011 godina

Консолидиран извештај за паричните ТЕКОВИ

	(000 mkd)	
	Za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri	
Bele[ka	2011	2010
Delovni aktivnosti		
Prilivi od kupuva~i	1,099,360	1,350,545
Isplati na dobavuva~i i vraboteni	(1,287,153)	(1,309,355)
	(187,793)	41,190
Platen danok od dobivka	-	(613)
Platena kamata	(9,289)	(4,748)
	(197,082)	35,829
Investicioni aktivnosti		
Nabavka na nedvi`nosti, postrojki i oprema,neto	(3,086)	(2,422)
Nabavka na nematerijalni sredstva	-	(471)
	(3,086)	(2,893)
Finansiski aktivnosti		
Prilivi / (Otplata) na krediti, neto	137,547	(14,680)
	137,547	(14,680)
Neto promena na pari~.sredstva i ekvivalenti	(62,621)	18,256
Pari~ni sredstva i ekvivalenti na po~etokot	12 528,789	510,533
Pari~ni sredstva i ekvivalenti na krajot	12 466,168	528,789

Белешки кон Консолидираните финансиски извештаи

1 Општи информации

ФЗЦ 11 Октомври ад, Куманово (“Матичното Друштво”) е Акционерско Друштво регистрирано во Република Македонија. Адресата на седиштето на Друштвото е: ул. 11 Ноември бб, Куманово, Република Македонија. Деловните активности на Матичното Друштво вклучуваат производство и продажба на заварени цевки и профили, монтажа на цевководи, нафтоводи, водоводи и гасоводи на домашниот и странските пазари. Просечниот број на вработени во Групата во 2011 година е 931 лица (2010: 952 лица).

Консолидираните финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното Друштво и подружницата Дигинтранс дооел Куманово (во продолжение “Групата“) кој е целосно под нејзина контрола. Контролата на Матичното Друштво врз подружницата се остварува преку можноста на Матичното Друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружницата, како и да ги користи придобивките од нејзините активности.

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ), како што се објавени од страна на Одборот за Меѓународните Сметководствени Стандарди (ОМСС). Консолидираните финансиски извештаи се подготвени со примена на основите за мерење, специфицирани во МСФИ за секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход. Основите за нивно мерење детално се објаснети во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара од Раководството на Групата примена на проценки во процесот на имплементација на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2011 и 2010. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Promeni vo smetkovodstvenite politiki i odelodenuvawa

2.2.1 Usvojuvawe na podobruvawata na MSFI vo 2010 godina

Со подобрувањата на МСФИ во 2010 година направени се неколку мали измени на одреден број на МСФИ. Единствената измена релевантна за Групата се однесува на МСС 1 Презентирање на финансиски извештаи. Групата претходно го презентираше усогласувањето на секоја компонента од останата сеопфатна добивка во извештајот за промените во капиталот. Групата сега ги презентира овие усогласувања во белешките кон консолидираните финансиски извештаи, како што е дозволено со измената. Ова ја намалува можноста од повторување на обелоденувањата и појасно ги презентира целокупните промени во капиталот. Споредбените податоци од предходните периоди се прикажани соодветно.

2.2.2 Standardi, izmeni i tolkuvawa na postojnite standardi koi seu[te ne se vo sila i ne se primeneti pred datumot na stapuvawe vo sila od strana na Dru[tvoto

На датумот на одобрување на овие консолидирани финансиски извештаи, одредени нови стандарди, измени и толкувања на постојните стандарди се издадени од страна на ОМСС, но сеуште не се во сила и не се применети пред датумот на стапување во сила од страна на Групата.

Раководството предвидува дека сите релевантни објави ќе бидат применети во сметководствените политики на Групата во првиот период кој почнува по датумот на стапување во сила на објавата. Информациите за новите стандарди, измени и толкувања релевантни за консолидираните финансиски извештаи на Групата подетално се презентирани подолу. Одредени нови стандарди и толкувања исто така се издадени, но не се очекува да имаат материјално влијание врз консолидираните финансиски извештаи на Групата.

МСФИ 9 Финансиски инструменти (МСФИ 9)

ОМСС има за цел целосно да го замени МСС 39 Финансиски инструменти: Признавање и мерење. МСФИ 9 се објавува во фази. До денес, се издадени поглавјата кои се однесуваат на признавање, класифицирање, мерење и депризнавање на финансиските средства и обврски. Овие поглавја стапуваат во сила за годишните периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година. Останатите поглавја кои се однесуваат на оштетување и сметководство за хеџинг сеуште се во процес на развој. Раководството на Групата сеуште го нема проценето влијанието на овој нов стандард врз консолидираните финансиски извештаи на Групата.

Сепак, Раководството не очекува имплементација на МСФИ 9 се додека сите негови поглавја не бидат издадени, кога ќе може целосно да се процени влијанието на сите настанати измени.

Стандарди за консолидација

Пакетот на стандарди за консолидација стапува на сила за годишни периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година. Информациите за овие нови стандарди подетално се презентирани подолу. Раководството на Групата сеуште го нема проценето влијанието на овие нови и ревидирани стандарди.

Bele[ki kon konsolidirane finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

Promeni vo smetkovodstvenite politiki i obelodenuvawa (prodol`uva)

МСФИ 10 Консолидирани финансиски извештаи (МСФИ 10)

МСФИ 10 го заменува МСС 27 Консолидирани и поединечни финансиски извештаи (МСС 27) и ПКТ 12 Консолидација - Ентитети со посебна намена. Овој стандард ја ревидира дефиницијата за контрола како и придружното упатство за идентификување на учество во подружница. Сепак, барањата и механизмите на консолидација и сметководство за неконтролирани учества и измени во контролата остануваат непроменети.

МСФИ 11 Заеднички Ангажмани (МСФИ 11)

МСФИ 11 го заменува МСС 31 Учества во заеднички вложувања (МСС 31). Со овој стандард се усогласува сметководството од страна на вложувачите со нивните права и обврски согласно заедничкиот ангажман. Покрај тоа, можноста во МСС 31 за примена на пропорционална консолидација на заеднички вложувања е елиминирана. МСФИ 11 бара примена на методот на главнина, кој моментално се користи за вложувања во придружени ентитети.

МСФИ 12 Обелоденување на Учество во останати ентитети (МСФИ 12)

МСФИ 12 ги интегрира и усогласува барањата за обелоденување за различни типови на вложувања, вклучувајќи ги и неконсолидираните структурирани ентитети. Воведува нови барањата за обелоденување за ризици на кои ентитетот е изложен како резултат на неговата поврзаност со структурирани ентитети.

Последователни измени на МСС 27 и МСС 28 Вложувања во придружени ентитети и заеднички вложувања (МСС 28)

МСС 27 сега исклучително се однесува на поединечни финансиски извештаи. МСС 28 ги воведува вложувањата во заеднички вложувања во својот делокруг. Сепак, методот на главнина останува непроменет.

МСФИ 13 Мерење на објективна вредност (МСФИ 13)

МСФИ 13 нема влијание на тоа кои ставки е потребно да бидат мерени по објективна вредност, но ја појаснува дефиницијата за објективната вредност и дава упатство и подобрени обелоденувања за мерење по објективна вредност. Ова е применливо за годишни периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година. Раководството на Групата сеуште не го проценило влијанието на овој нов стандард.

Измени на МСС 1 Презентирање на финансиски извештаи (Измени на МСС 1)

Измените на МСС 1 бараат ентитетот да ги групира ставките презентирани во останата сеопфатна добивка во оние кои, во согласност со останатите МСФИ: (а) нема да бидат рекласифицирани последователно во добивки или загуби и (б) ќе бидат рекласифицирани последователно во добивки или загуби кога одредени услови се исполнети. Ова е применливо за годишни периоди кои почнуваат на или по 1 јули 2012 година. Раководството на Групата очекува да настанат измени во сегашното презентирање на ставки во останата сеопфатна добивка, но сепак, тоа нема да влијание на мерењето или признавањето на таквите ставки.

Bele[ki kon konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

Bele[ki kon konsolidirane finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

Promeni vo smetkovodstvenite politiki i obelodenuvawa (prodol`uva)

Измени на МСС 19 Користи за вработените (Измени на МСС 19)

Измените на МСС 19 вклучуваат одреден број на целни подобрувања во Стандардот. Воглавно промените се однесуваат на планови за дефинирани користи. Тие:

- го отстрануваат “методот коридор” и бараат ентитетите да ги признаат сите добивки и загуби кои настануваат во период на известување
- го рационализираат презентирањето на промените во планот на средства и обврски
- ги зајакнуваат барањата за обелоденување, вклучувајќи ги и информациите за карактеристиките на плановите за дефинирани користи и ризици на кои ентитетите се изложени преку учество во истите.

Измените на МСС 19 стапуваат во сила за финансиските години кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година. Раководството на Групата сеуште не го проценило влијанието на ревидираниот стандард за консолидираните финансиски извештаи на Групата.

2.3 Konsolidacija

Podru`nici

Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил.

Интеркомпаниските трансакции, салда и нерезализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нереализираите загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.

2.4 Transakcii vo stranska valuta

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Македонија кој важи на денот на настанувањето на трансакцијата. Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во илјади Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Консолидираниот извештај за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Консолидираниот извештај за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 dekemvri 2011	31 dekemvri 2010
1 USD	47.5346 Denari	46.3140 Denari
1 EUR	61.5050 Denari	61.5050 Denari
1 GBP	73.6322 Denari	71.5008 Denari
1 JPU	0.613822 Denari	0.568228 Denari
1 CHF	50.5964 Denari	49.3026 Denari

2.5 Nedvi`nosti, postrojki i oprema

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и резервирањето поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Претпоставена набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 01 Јануари 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи консолидираниот извештај за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек.

Амортизацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Grade`ni objekti	40 godini
Malini	10 – 20 godini
Mebel, kompjuteri i kancelariska oprema	4 – 5 godini
Vozila	4 godini

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

2.6 Nematerijalni sredstva

Oddelno steknati nematerijalni sredstva

Одделно стекнатите нематеријални средства се евидентираат по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулирањето резервирање поради оштетување. Амортизацијата се пресметува со употреба на пропорционалната метода зависно од проценетиот век на употреба. Проценетиот век на употреба и методот на амортизација се проверуваат од крајот од секој годишен период на известување, со што секоја промена во проценката се зема во предвид за наредните периоди.

2.7 O[tetuvawe na nefinansiski sredstva

Средствата што подлежат на амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износи на средствата не може да се поврати. Секогаш кога евидентираните износи на средствата го надминуваат нејзиниот повратлив износ, се признава загуба од оштетување. Повратливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата единица која генерира готовина.

2.8 Finansiski sredstva

Групата ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Finansiski sredstva po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

Finansiski sredstva koi se ~uvaat do dospevawe

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се недеривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои, Раководството на Групата има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Групата нема средства класифицирани под оваа категорија.

Bele[ki kon konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

Finansiski sredstva (prodol`uva)

Kreditite i pobaruvawa

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Консолидираниот извештај за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Групата на датумот на Консолидираниот извештај за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Finansiski sredstva raspolo`livi za prodaba

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се било креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на Консолидираниот извештај за финансиската состојба.

Po~etno priznavawe na finansiskite sredstva

Финансиските средства се признаваат на датумот на порамнување - датум кога Групата се обврзува да го купи или продаде средството. Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трансакционите трошоци.

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се вклучуваат во добивки или загуби во периодот кога се појавуваат, односно во Консолидираниот извештај за сеопфатната добивка.

Depriznavawe na finansikite sredstva

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Групата ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Posledovatelno merewe na finansiskite sredstva

Финансиски средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата и финансиските средства кои се чуваат до доспевање се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките или загубите во периодот кога се појавуваат. Каматата, ако е остварена за време на располагањето со овие средства, се евидентира како приход од камата.

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во извештајот за сеопфатна добивка како добивки и загуби од вложувања.

Bele[ki kon konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

Finansiski sredstva (prodol`uva)

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи и кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котираниите вложувања на активни берзи се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Групата утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

2.9 O[tetuvawe na finansiskite sredstva

На секој датум на известување, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиското средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, се отстранува од капиталот и се признава во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка. Загубите поради оштетување признаени во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка. Тестирањето за оштетување на побарувањата од купувачите е објаснето во Белешка 2.11.

2.10 Zalihi

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Трошоците, кои вклучуваат соодветен дел фиксни и варијабилни трошоци на работењето, се припишуваат на залихите одредени според методот кој е најсоодветен за дадената класа на залихи, каде мнозинскиот дел се одредува според методот “прва влезна - прва излезна“. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за проценетите трошоци за комплетирање и продажба.

2.11 Pobaruwawa od kupuwa~i i ostanati pobaruwawa

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Групата нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Консолидиран извештај за сеопфатна добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековни добивки во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка.

2.12 Pari~ni sredstva i ekvivalenti

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

2.13 Kapital, rezervi i akumulirani dobivki

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

(в) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Групата.

(г) Нераспределени добивки

Нераспределените добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.14 Finansiski obvrski

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски спрема добавувачи и останати обврски и позајмици.

Po~etno priznavawe

Финансиските обврски се признаваат во моментот кога Групата станува странка во договор за обезбедување на одреден финансиски инструмент.

Depriznavawe na finansiski obvrski

Позајмиците и обврските кон добавувачи и останатите обврски се деприваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

2.15 Obvrski спрема dobavuvacite

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

2.16 Pozajmici

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Групата има неусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување.

2.17 Tekoven i odlo`en dano~en rashod

Тековен даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит, како и на распределената добивка за дивиденди на правни лица - нерезиденти и на физички лица. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Консолидираниот извештај за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2011 и 2010 година, Групата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.18 Priznavawe na prihodi i rashodi

Приходите се состојат од објективна вредност на продадени стоки и услуги, намалена за данокот на додадена вредност и одредени попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измери и се очекува дека финансискиот приход од извршената трансакција ќе има прилив во ентитетот, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Групата.

Приходите се признаваат како што следи:

Prihodi od prodaba - prodaba na golemo

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Prihodi od prodaba - prodaba na malo

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Prihod od obezbeduvawe na usluzi

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Rashodi od delovnoto rabotewe

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Prihodi i rashodi od finansirawe

Приходите од финансирање вклучуваат приходи од казнени камати и позитивни курсни разлики. Приходите од камати се признаваат во Консолидираниот извештај за сеопфатната добивка кога се пресметуваат, земајќи го во предвид ефективниот принос на средството.

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата за позајмици, расходи од казнени камати и негативни курсни разлики.

Bele[ki kon konsolidirane finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

2.19 Nadomesti za vrabotenite

Pridonesi za penzisko osiguruvawe

Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во државниот пензиски столб кој е одговорен за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Obvrski pri penzionirawe na vrabotenite

Групата, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Групата нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на известување.

2.20 Danok na dodadena vrednost

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Консолидираниот извештај за финансиската состојба.

2.21 Raspredelba na dividendi

Распределбата на дивиденди на акционерите на Групата е евидентирана како обврска во Консолидираниите финансиски извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Групата.

2.22 Rezervirawa

Резервирање се признава кога Групата има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на составување на Консолидираниите извештаи за финансиската состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Не се евидентирани резервирања за идни загуби од работење.

2.23 Prevzemeni i neizvesni obvrski

Не се евидентирани неизвесни обврски во Консолидираните финансиски извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во Консолидираните финансиски извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.24 Izvestuvawe po operativni segmenti*Delovni segmenti*

Деловните активности на Групата се однесуваат на еден оперативен сегмент-производство и продажба на заварени цевки и профили, монтажа на цевководи, нафтоводи, водоводи и гасоводи.

Geografski segmenti

Деловните активности на Групата се вршат на територијата на Република Македонија и на странски пазари (Белешка 16).

2.25 Nastani po datumot na izvestuvawe

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Групата на денот на составување на Консолидираниот извештај за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во консолидираните финансиски извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

3 Upravuvawe so finansiski rizici

3.1 Faktori na finansiski rizici

Деловните активности на Групата се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Групата се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Групата.

Управувањето со ризици на Групата го врши Одбор на Директори на Матичното Друштво врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Pazarni rizici

Rizik od kursni razliki

Групата има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото, Доларот и Фунтата. Групата не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Групата е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Евидентираната вредност на средствата и обврските на Групата деноминирани во странски валути е како што следи во табелата:

Sredstva	2011 (000 mkd)	2010 (000 mkd)
EUR	623,509	580,167
USD	818	137,465
GBP	54,113	47,209
JPU	7	77,236
Obvrski		
EUR	98,657	91,196
USD	11	11

Analiza na senzitivnost na stranski valuti

	2011				
	Neto iznosi	1%	-1%	5%	-5%
EUR	524,852	5,249	(5,249)	-	-
USD	807	-	-	40	(40)
GBP	54,113	541	(541)	-	-
JPU	7	-	-	-	-
Dobivka/(Zaguba)	579,779	5,790	(5,790)	40	(40)
					2010
	Neto iznosi	1%	-1%	5%	-5%
EUR	488,971	4,890	(4,890)	-	-
USD	137,454	-	-	6,873	(6,873)
GBP	47,209	472	(472)	-	-
JPU	77,236	772	(772)	-	-
Dobivka/(Zaguba)	750,870	6,134	(6,134)	6,873	(6,873)

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)

Pazarni rizici (prodol`uva)

Анализата на сензитивност ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1% во однос на Еврото и останатите валути и 5% во однос на Доларот. Негативниот износ означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на Еврото и останатите валути и 5% во однос на Доларот. Во случај кога Денарот ќе ја намали својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на Еврото и останатите валути и 5% во однос на Доларот, ефектот врз добивката или останатиот капитал е ист, но со спротивен знак, како што е прикажано во табелата подолу (во илјади Денари).

Rizik od kamatni stapki vrz gotovinskite tekovi i objektivnata vrednost
Групата е изложена на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Групата е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.

	2011 (000 mkd)	2010 (000 mkd)
Finansiski sredstva		
<i>Nekamatonosni</i>		
Finansiski sredstva raspol.za prodal`ba	96,253	96,253
Pobaruvawa od kupuva~i i ost.pobaruvawa	439,446	478,471
Pari~ni sredstva i ekvivalenti	2,358	2,241
	538,057	576,965
<i>So fiksna kamatna stapka</i>		
Pari~ni sredstva i ekvivalenti	463,810	526,548
	463,810	526,548
	1,001,867	1,103,513
Finansiski obvrski		
<i>Nekamatonosni</i>		
Obvrski kon dobavuva~i i останати obvrski	171,002	219,062
<i>So fiksna kamatna stapka</i>		
Pozajmici so kamata	65,708	48,611
<i>So promenliva kamatna stapka</i>		
Pozajmici so kamata	120,450	-
	357,160	267,673

Analiza na senzitivnosta na kamatni stapki

	2011		
	Neto iznos	2%	-2%
So promenliva kamatna stapka	(120,450)	(2,409)	2,409
	2010		
	Neto iznos	2%	-2%
So promenliva kamatna stapka	-	-	-

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

3.3 Rizik od kreditirawe

Групата нема значителна концентрација на ризик од кредитирање. Групата има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Групата има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Максималната изложеност на Групата на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на Консолидираниот извештај за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

	2011 (000 mkd)	2010 (000 mkd)
Klasi na finansiski sredstva –evidentirana vrednost		
Finansiski sredstva raspol.za prodaba	96,253	96,253
Pobaruvawa od kupuva~i i ost.pobaruvawa	439,446	478,471
Pari~ni sredstva i ekvivalenti	466,168	528,789
	1,001,867	1,103,513

3.4 Rizik od likvidnost

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Групата.

	31 dekemvri 2011			
	Tekovni Do 12 meseci (000 mkd)	1 do 2 godini (000 mkd)	2 do 5 godini (000 mkd)	Netekovni Pokasno od 5 godini (000 mkd)
Pozajmici so kamata Obvrski sprema dobavuva~i i ost.obvrski	79,699 171,002	42,638 -	27,360 -	36,461 -
	250,701	42,638	27,360	36,461
	31 dekemvri 2010			
	Tekovni Do 12 meseci (000 mkd)	1 do 2 godini (000 mkd)	2 do 5 godini (000 mkd)	Netekovni Pokasno od 5 godini (000 mkd)
Pozajmici so kamata Obvrski sprema dobavuva~i i ost.obvrski	16,667 219,062	16,667 -	15,277 -	- -

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)

	235,729	16,667	15,277	-
--	---------	--------	--------	---

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)

3.5 Rizik pri upravuvawe so kapital

Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување на Групата да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на изворите на финансирање, Групата може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот. Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2011 (000 mkd)	2010 (000 mkd)
Pozajmici so kamata	186,158	48,611
Pari`ni sredstva i ekvivalenti	(466,168)	(528,789)
Obvrski, neto	(280,010)	(480,178)
Vkupno kapital	2,737,106	2,735,964

3.6 Utvrduvawe na objektivna vrednost

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1 Finansiski instrumenti evidentirani po objektivna vrednost

Групата ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Консолидираниот извештај за финансиската позиција се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари):

	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Vkupno
Sredstva				
Finansiski sredstva raspolo`livi za prodal`ba	2,306	-	93,947	96,253

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)

Utvrduvawe na objektivnata vrednost (prodol`uva)

Следнава табела ги прикажува финансиските средства расположливи за продажба класифицирани во ниво 3 во текот на годината:

	Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba	Vkupnol
Na 1 januari 2011	93,947	93,947
Na 31 dekemvri 2011	93,947	93,947
Promeni vo objektivnata vrednost na finansiskite sredstva vклу`eni vo revalorizacioni rezervi	-	-

3.6.2 *Finansiski instrumenti koi ne se evidentiraat po objektivna vrednost*

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Консолидираниот извештај за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Evidentirana vr.		Objektivna vr.	
	2011	2010	2011	2010
Sredstva				
Pari`ni sredstva i ekvivalenti	466,168	528,789	466,168	528,789
Pobaruvawa od kupuva`i i ost.pobaruvawa	439,446	478,471	439,446	478,471
Vkupni sredstva	905,614	1,007,260	905,614	1,007,260
Obvrski				
Obvrski спрема dobavuva`i i ost.obvrski	171,002	219,062	171,002	219,062
Pozajmici so kamata	186,158	48,611	186,158	48,611
Vkupni obvrski	357,160	267,673	357,160	267,673

Kredit i pobaruwawa

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради краткорочното доспевање.

Pari`ni sredstva i ekvivalenti

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Obvrski kon dobavuva`i

Сметководствената вредност на обврските кон добавувачите соодветствува на нивната објективна вредност, поради краткорочното доспевање.

4 Zna~ajni smetkovodstveni procenki

При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие Консолидирани финансиски извештаи, од Раководството на Групата се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Nesigurnost vo procenkite

O[tetuvawe kaj nefinansiski sredstva

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Upotreben vek na sredstvata [to se amortiziraat

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2011 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

O[tetuvawe kaj finansiski sredstva

O[tetuvawe na pobaruvawa od kupuva~i i останати pobaruvawa

Групата пресметува оштетување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

*Zna-ajni smetkovodstveni procenki (prodol`uva)**Zalihu*

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Objektivna vrednost na finansiski sredstva

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

5 Nedvi`nosti, postrojki i oprema

	Zemji[te	Grade`ni objekti	Oprema	Ostanati sredstva	Investicii vo tek	Vkupno
Na 31 dekemvri 2009						
Nabavna ili revalorizaciona vrednost	239,414	1,702,416	4,433,887	6,627	46,132	6,428,476
Ispravka na vrednosta	-	(1,230,671)	(4,416,104)	(4,752)	-	(5,651,527)
Neto evidentirana vrednost	239,414	471,745	17,783	1,875	46,132	776,949
Vo tekot na 2010						
Po~etna neto evid.vrednost	239,414	471,745	17,783	1,875	46,132	776,949
Nabavki, neto od investicii vo tek	-	-	4,305	51	(1,806)	2,550
(Ottu\uvawa, neto)	-	-	(26)	-	-	(26)
(Deprecijacija)	-	(36,771)	(4,236)	(167)	-	(41,174)
Krajna neto evidentirana vrednost	239,414	434,974	17,826	1,759	44,326	738,299
Na 31 dekemvri 2010						
Nabavna ili revalorizaciona vrednost	239,414	1,702,416	4,438,166	6,782	44,326	6,431,104
Ispravka na vrednosta	-	(1,267,442)	(4,420,340)	(5,023)	-	(5,692,805)
Neto evidentirana vrednost	239,414	434,974	17,826	1,759	44,326	738,299
Vo tekot na 2011						
Po~etna neto evid.vrednost	239,414	434,974	17,826	1,759	44,326	738,299
Nabavki, neto od investicii vo tek	-	-	5,227	-	(2,027)	3,200
Vi[oci (Bel. 17)	-	-	44	-	-	44
(Ottu\uvawa, neto)	-	-	(114)	-	(2,878)	(2,992)
(Deprecijacija)	-	(34,643)	(4,205)	(155)	-	(39,003)
Krajna neto evidentirana vrednost	239,414	400,331	18,778	1,604	39,421	699,548
Na 31 dekemvri 2011						
Nabavna ili revalorizaciona vrednost	239,414	1,702,416	4,443,329	6,782	39,421	6,431,362
Ispravka na vrednosta	-	(1,302,085)	(4,424,551)	(5,178)	-	(5,731,814)
Neto evidentirana vrednost	239,414	400,331	18,778	1,604	39,421	699,548

Rashoduvawa na oprema

Во текот на 2011 година, Матичното Друштво пренесе дел од својата опрема чија нето евидентирана вредност изнесува 114 илјади Денари како зголемување на вложувањата во подружницата Дигинтранс доел Куманово (види Белешка 8).

Понатаму, Групата изврши отпис на дел од своите инвестиции во тек чија нето евидентирана вредност изнесува 2,878 илјади Денари и е вклучен во останати оперативни трошоци (види Белешка 20).

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

Nedvi`nosti, postrojki i oprema (prodol`uva)

Investicii vo tek

На 31 декември 2011 и 2010 година инвестициите во тек се состојат од:

	2011	2010
Adaptacija na instalacija za prirodan gas	27,487	27,487
Vlo`uvawa vo druga oprema	3,786	4,617
Vlo`uvawa vo hardverska oprema	5,182	5,182
Proekt za unapreduvawe na hidrosistemot "zletovica"	-	3,091
Rekonstrukcija na pogon za povr[inska za[tita	2,966	2,965
Tovarno vozilo kompresor	-	984
	39,421	44,326

Zalog vrz nedvi`nosti, postrojki i oprema

Позајмиците со камата обезбедени од домашни финансиски институции се гарантирани со хипотеки врз дел од имотот на Групата по проценета вредност, утврдена од страна на независни проценители, во износ од Еур 9,000,000 еквивалентно на 553,545 илјади Денари (види исто Белешка 14 и 24).

6 Нематеријални sredstva

	Prava i licenci	Softver	Sredstva vo podgotovka	Vkupno
Na 31 dekemvri 2010				
Nabavna ili revalorizaciona vrednost	2,684	-	20	2,704
Ispravka na vrednosta	(2,684)	-	-	(2,684)
Neto evidentirana vrednost	-	-	20	20
Promeni vo tekot na 2010				
Po~etna neto evid.vrednost	-	-	20	20
Nabavki	-	471	-	471
Krajna neto evidentirana vrednost	-	471	20	491
Na 31 dekemvri 2010				
Nabavna ili revalorizaciona vrednost	2,684	471	20	3,175
Ispravka na vrednosta	(2,684)	-	-	(2,684)
Neto evidentirana vrednost	-	471	20	491
Promeni vo tekot na 2011				
Po~etna neto evid.vrednost	-	471	20	491
Krajna neto evidentirana vrednost	-	471	20	491
Na 31 dekemvri 2011				
Nabavna ili revalorizaciona vrednost	2,684	471	20	3,175
Ispravka na vrednosta	(2,684)	-	-	(2,684)
Neto evidentirana vrednost	-	471	20	491

Bele[ki kon Konsolidiraniite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

7 Finansiski instrumenti po kategorii

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	Krediti i pobaruvawa	Raspolo`livi za prodaba	Vkupno
31 dekemvri 2011			
Sredstva spored Konsolidiraniot izve[ta]j za finansiskata sostojba			
Finansiski sredstva raspolo`livi za prod.	-	96,253	96,253
Pobaruvawa po kupuva~i i ostanati pobaruvawa	439,446	-	439,446
Pari~ni sredstva i pari~ni ekvivalenti	466,168	-	466,168
	905,614	96,253	1,001,867

		Ostanati finansiski obvrski	Vkupno
Obvrski spored Konsolidiraniot izve[ta]j za finansiskata sostojba			
Pozajmici		186,158	186,158
Obvrski kon dobavuva~i i ostanati obvrski		171,002	171,002
		357,160	357,160

	Krediti i pobaruvawa	Raspolo`livi za prodaba	Vkupno
31 dekemvri 2010			
Sredstva spored Konsolidiraniot izve[ta]j za finansiskata sostojba			
Finansiski sredstva raspolo`livi za prod.	-	96,253	96,253
Pobaruvawa po kupuva~i i ostanati pobaruvawa	478,471	-	478,471
Pari~ni sredstva i pari~ni ekvivalenti	528,789	-	528,789
	1,007,260	96,253	1,103,513

		Ostanati finansiski obvrski	Vkupno
Obvrski spored Konsolidiraniot izve[ta]j za finansiskata sostojba			
Pozajmici		48,611	48,611
Obvrski kon dobavuva~i i ostanati obvrski		219,062	219,062
		267,673	267,673

8 Vlo`uvawa vo podru`nici

	U~estvo vo %	2011	2010
Digintrans DOOEL Kumanovo	100%	479	365
		479	365

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

Движењата на вложувањата во подружници во текот на 2011 и 2010 година се како што следи:

	2011	2010
Na 1 januari	365	313
Nabavki	114	52
Na 31 dekemvri	479	365

Зголемувањето на вложувањата во подружници во износ од 114 илјади Денари во целост се однесува на дополнителни вложувања во подружницата Дигитранс ДООЕЛ Куманово, Друштво за вршење на технички прегледи и периодични испитувања на дигалки и индустриски транспортери.

Vlo`uvawe vo podru`nici (prodol`uva)

Со состојба на 31 декември 2011, влогот во подружницата Дигитранс дооеЛ Куманово во вкупен износ 479 илјади Денари се состои од парични средства во износ од 312 илјади денари и опрема во износ од 167 илјади Денари и истиот не е усогласен со капиталот евидентиран кај подружницата кој изнесува 723 илјади Денари (Белешка 13).

9 Finansiski sredstva raspolo`livi za prodaba i finansiski pobaruvawa

9.1 Finansiski sredstva raspolo`livi za prodaba

	2011	2010
<i>Dolgoro-ni vlo`uvawa vo instrumenti na kapitalot</i>		
Udeli vo kapitalot na stranski pravni lica	42,588	42,588
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost na doma[ni fin.inst.	53,665	53,665
	96,253	96,253
Kotirani	93,947	93,947
Nekotirani	2,306	2,306
	96,253	96,253

Vlo`uvawa vo udeli na kapitalot na stranski pravni lica

На 31 декември 2011 и 2010 година, вложувањето во капиталот на странски правни субјекти во износ од 42,588 илјади Денари, во целост се однесува на вложувањето во Друштвото Tube and Profile Manufactures of Comotini A.E.B.E., Република Грција, што претставува 35.26% од нејзиниот капитал. Вложувањето потекнува од 1997 година и е спроведено во кооперација со Hemet Limited, Nicosia, Cyprus, и се состои од испорачана производна опрема, капитализирани шпедитерски трошоци како и трошоци за обука на кадри.

Во текот на 2002 година, Друштвото Tube and Profile Manufactures of Comotini A.E.B.E., Република Грција, ги запре своите деловни активности и со состојба на датумот на овие финансиски извештаи постои значајно сомневање во можноста истото да продолжи со своето редовно работење. Со 31 декември 2011 година, не е извршено соодветно резервирање поради оштетување на ова вложување.

Vlo`uvawa vo hartii od vrednost na doma[ni finansiski institucii

На 31 декември 2011 година, од вкупниот износ на вложувањата во хартии од вредност во домашни финансиски институции, нето износот од 51,361 илјади Денари (набавна вредности 150,988 илјади Денари и резервирање поради оштетување 99,627 илјади Денари), се однесува на вложување во 3,924 обични и 956 приоритетни акции на Експорт Импорт Банка ад, Скопје, што претставува 16% од вкупниот акционерски

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

капитал на банката. Кон крајот на 2002 година, поради неликвидност, деловните активности на банката во целост беа блокирани од страна на Народната Банка на Република Македонија. На почетокот на 2004 година отворена е стечајна постапка и со датумот на овие финансиски извештаи постои значајно сомневање во можноста банката да продолжи со своето редовно работење.

Со состојба на 31 декември 2011 година, не е извршено дополнително резервирање поради оштетување на ова вложување.

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

9.2 Kratkoro~ni finansiski pobaruva

	2011	2010
<i>Pozajmici so kamata na doma[ni pravni lica</i>		
Pobaruva po kamata	2,155	2,155
	2,155	2,155
Namaluva za: rezervirawe poradi o[tetuvawe	(2,155)	(2,155)
	-	-

10 Zalihi

	2011	2010
Gotovi proizvodi	1,136,606	918,438
Repro materijali, rez.del,sit.inventar i sl.	220,860	202,675
Trgovski stoki	15,266	15,322
Nedovr[eno proizvodstvo	88	77
	1,372,820	1,136,512

Na 31 dekemvri 2011 godina, od vкупното салдо на залихите, износот од 12,381 илјади Денари претставува салдо на застарени и некурентни залихи на производи и стоки, за кои не е извршена соодветна проценка и резервирање до нивната нето реализациона вредност.

11 Pobaruva od kupuva~i i ostanati pobaruva

	2011	2010
Pobaruva od kupuva~i		
Doma[ni	145,581	181,709
Stranski	467,774	471,817
	613,355	653,526
Namaleno za: rezervirawe poradi o[tetuvawe	(178,536)	(179,088)
	434,819	474,438
Ostanati kratkoro~ni pobaruva		
Avansi na dobavuva~i	49,752	49,962
Pobaruva od vraboteni	4,627	4,033
Pretplati po DDV i danok na dobivka	9,382	13,728
Odnapred платени тро[oci	1,695	4,857
	65,456	72,580
Namaleno za: rezervirawe poradi o[tetuvawe	(31,969)	(31,969)
	33,487	40,611
Vкупno pobaruva od kupuva~i i ostanati kratkoro~ni pobaruva	468,306	515,049

Старосната структура на побарувањата од купувачите и останатите краткорочни побарувања со состојба на 31 декември 2011 година е како што следи:

	Do 6 mes.	Od 6 -12 m.	Nad 1 god.	Vкупno
Pobaruva od kupuva~i	17,922	146,282	449,151	613,355
Avansi na dobavuva~i	956	9,889	38,907	49,752
Pobaruva od vraboteni	254	2,039	2,334	4,627
Pretplati po DDV i danok na dobivka	9,382	-	-	9,382
Odnapred платени тро[oci	1,695	-	-	1,695
	30,209	158,210	490,392	678,811
Namaleno za: rezervirawe poradi o[tetuvawe				(210,505)
				468,306

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

Pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa (prodol`uva)

Старосната структура на побарувањата од купувачите и останатите краткорочни побарувања со состојба на 31 декември 2010 година е како што следи:

	Do 6 mes.	Od 6 -12 m.	Nad 1 god.	Vkupno
Pobaruvawa od kupuva~i	145,646	6,017	501,863	653,526
Avansi na dobavuva~i	299	262	49,401	49,962
Pobaruvawa od vraboteni	907	285	2,841	4,033
Pretplati po DDV i danok na dobivka	13,728	-	-	13,728
Odnapred платени тро[oci	4,857	-	-	4,857
	165,437	6,564	554,105	726,106
Namaleno za: rezervirawe poradi o[tetuvawe				(211,057)
				515,049

Салдото на побарувањата од купувачите на датумот на известување може да се анализира според следниве категории:

	Nedospeani neo[teteni	Dospeani neo[teteni	O[teteni	Vkupno
31 dekemvri 2011				
Nabavna vrednost	30,209	438,097	210,505	678,811
Ispravka na vrednost	-	-	(210,505)	(210,505)
Neto evidentirana vrednost	30,209	438,097	-	468,306
31 dekemvri 2010				
Nabavna vrednost	165,437	349,612	211,057	726,106
Ispravka na vrednost	-	-	(211,057)	(211,057)
Neto evidentirana vrednost	165,437	349,612	-	515,049

Следнава табела ги сумаризира движењата на резервирањето поради оштетување:

	Avansi	Pobaruvawa od kupuva~i	Vkupno
Na 1 januari 2010	31,796	214,452	246,248
Usoglasuvawe na kursni razliki	173	878	1,051
Prenos na tu`eni pobaruvawa na Eksport Import Banka	-	(36,242)	(36,242)
Na 31 dekemvri 2010 / 1 januari 2011	31,969	179,088	211,057
Naplateni rezervirani pobaruvawa (Bele[ka 17)	-	(552)	(552)
Na 31 dekemvri 2011	31,969	178,536	210,505

На 31 декември 2011 година и врз основа на извршената проценка, Групата изврши отпис поради ненаплатливост на побарувањата од купувачи и останатите побарувања, признаен како загуба поради оштетување на товар на расходите за тековната година, во износ од 920 илјади Денари (2010: 134 илјади Денари) (види Белешка 20).

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

Bele[ki kon Konsolidirane finansijski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

12 Pari~ni sredstva i ekvivalenti

	2011	2010
Smetki kaj doma[ni banki	437,483	500,221
Depoziti po viduvawe	159,600	159,600
Pari~ni sredstva vo blagajna	2,358	2,241
Ostanati pari~ni sredstva i ekvivalenti	15	15
	599,456	662,077
Namaleno za: rezervirawe od o[tetuvawe	(133,288)	(133,288)
	466,168	528,789

На 31 декември 2011 година, од вкупниот бруто износ на паричните средства и депозитите по видување, 520,433 илјади Денари (2010: исто) се концентрирани кај Експорт Импорт Банка АД, Скопје, врз која беше поведена стечајна постапка. Групата навремено ги пријавило овие средства во стечајната маса на Банката, од кој износ, на датумот на овие консолидирани финансиски извештаи, признаени се 387,145 илјади Денари. За преостанатиот износ од 133,288 илјади Денари (2010: исто) е извршено резервирање поради ненаплатливост.

13 Kapital

Kapital na Grupata

На 31 декември 2011 година, вкупниот капитал на Групата изнесува 2,608,580 илјади Денари и се состои од капитал на Матичното Друштво во износ од 2,607,857 илјади Денари и капитал на подружницата во износ од 723 илјади Денари. Со состојба на 31 декември 2011 година, Групата не изврши елиминирање на влогот на Матичното Друштво и капиталот на подружницата Дигинтранс доел Куманово во консолидираните финансиски извештаи.

Понатаму, со состојба на 31 декември 2011 година, основната главнина на подружницата Дигинтранс доел Куманово која изнесува 723 илјади Денари и истата не е усогласена со основната главнина утврдена во тековната состојба од Централен Регистар на Република Македонија.

Akcionerski kapital na Mati~noto Dru[stvo

На 31 декември 2011 и 2010 година, вкупниот акционерски капитал на Матичното Друштво, според неговата Книга на Акционери изнесува Еур 25,104,431 и е поделен на 491,000 акции, од кои, 462,620 обични акции кои гласат на име и со право на глас и 28,380 приоритетни акции без право на глас, во сопственост на Фондот за Пензиско и Инвалидско Осигурување на Република Македонија (ПИОМ). Номиналната вредност по акција изнесува Еур 51.129. На денот на известување, вкупно издадените акции се во целост платени.

Структурата на акционерскиот капитал на 31 декември 2011 и 2010 година е непроменета и е како што следи:

Akcioneri i procent na u~estvo

	Оби~ни	Priorit.	Vkupno	%
Eks.Imp.Banka ad, Sk.	234,158	-	234,158	47.69
Ostanati	228,462	-	228,462	46.53
ПИОМ	-	28,380	28,380	5.78
	462,620	28,380	491,000	100.00

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

Kapital (prodol`uva)

На 24 декември 2003 година, странскиот правен субјект Curbal GmbH ie und Transit Handel, Frankfurt am Meine, поднел тужба за утврдување на сопственост на мнозинскиот пакет на акции. Со датумот на овие консолидирани финансиски извештаи, судскиот процес е во тек.

На почетокот на 2004 година е отворена и со датумот на овие консолидирани финансиски извештаи сеуште е во тек, стечајна постапка против мнозинскиот акционер - Експорт Импорт Банка ад, Скопје.

Ostanat kapital

Останатиот капитал кој со состојба на 31 декември 2011 година изнесува 3,826 илјади Денари (2010: исто), се состои од станови за заедничка потрошувачка во износ од 2,070 илјади Денари (2010: исто), средства за солидарност во износ од 1,039 илјади Денари (2010: исто) и задолжителни и други фондови во износ од 717 илјади Денари (2010: исто).

Rezervi

Компонентите на резервите се како што следи:

	Zakonski	Revaloriz.	Vkupno
Na 1 januari 2011 godina	16,714	81,010	97,724
Raspredelba na neraspredeleni dobivki	391	-	391
Na 31 dekemvri 2011 godina	17,105	81,010	98,115
Na 1 januari 2010 godina	16,460	81,010	97,470
Raspredelba na neraspredeleni dobivki	254	-	254
Na 31 dekemvri 2010 godina	16,714	81,010	97,724

Резервите се создадени иницијално врз основа на домашната законска регулатива и последователно зголемени во текот на годините како резултат на ревалоризацијата на материјалните средства и промените во објективната вредност на вложувањата, како и за распределба на нето добивките по оданочување. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

Bele[ki kon Konsolidirane finansijski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

14 Pozajmici

	2011	2010
Dolgoro~ni pozajmici		
<u>Pozajmici so kamata od doma[ni finansijski institucii</u>		
Komercijalna banka ad, Skopje		
10,000 iljadi Denari; godi[na kamatna stapka 8,5%; Period na otplata 36 meseci vklu~uvajli grejs period od 2 meseci po~nuvajli od 30 juli 2010 godina dospeva 8 juli 2013 godina.	5,278	8,611
Komercijalna banka a.d., Skopje		
60,000 iljadi Denari; godi[na kamatna stapka 7%; Period na otplata 54 meseci vklu~uvajli grejs period od 6 meseci na 11 juli 2009 godina, dospeva 11 dekemvri 2013 godina.	26,666	40,000
Komercijalna banka a.d., Skopje		
570,000 Evra; godi[na kamatna stapka 8%; Period na otplata 60 meseci vklu~uvajli grejs period od 6 meseci po~nuvajli od 7 maj 2011 godina; dospeva 7 april 2016 godina	33,764	-
Komercijalna banka a.d., Skopje		
1,430,000 Evra; 6 meseci Libor+5% godi[na kamatna stapka, Period na otplata 60 meseci vklu~uvajli grejs period od 6 meseci po~nuvajli od 18 maj 2011 godina; dospeva 18 april 2016 godina	84,777	-
Vkupno dolgoro~ni pozajmici	150,485	48,611
Namaleno: Tekovna dospeanost na dolgoro~ni pozajmici	(44,026)	(16,667)
Dolgoro~en del na dolgoro~ni pozajmici	106,459	31,944
Kratkoro~ni pozajmici		
<u>Pozajmici so kamata od doma[ni finansijski institucii</u>		
Komercijalna Banka a.d., Skopje ; 580,000 evra; 6 meseci Libor+5% godi[na kamatna stapka	35,673	-
Vkupno kratkoro~ni pozajmici	35,673	-
Zgolemeno: Tekovna dospeanost na dolgoro~ni pozajmici	44,026	16,667
Vkupno kratkoro~ni pozajmici i tekovna dospeanost	79,699	16,667

Следнава табела ја покажува доспеаноста на долгорочните позајмици:

	(000 mkd)
2011	44,026
2012	42,638
2013	27,360
Po 2013	36,461
	150,485

Следнава табела ја покажува каматната стапка на позајмиците:

	2011	2010
Fiksna kamatna stapka	65,708	48,611
Promenлива kamatna stapka	120,450	-
	186,158	48,611

Позајмиците со камата обезбедени од домашни finansijski institucii se garantirani
so hipoteki vrz del od imotot na Grupata po proceneta vrednost, utvrdena od strana
na nezavisni proceniteli, vo iznos od Eur 9,000,000 ekvivalentno na 553,545 iljadi
Denari (vidi isto Beleska 5 i 24).

Bele[ki kon Konsolidirane finansijski izve[taji (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

15 Obvrski kon dobavuva~i i ostanati obvrski

	2011	2010
Obvrski kon dobavuva~i		
Doma[ni	38,724	94,627
Stranski	98,669	91,196
Obvrski po primeni, nefakturirani stoki	11,198	10,910
	148,591	196,733
Ostanati kratkoro~ni obvrski		
Obvrski sprema rabotnicite po plati i dr.nadomestoci	16,992	16,916
Primeni avansi	7,930	8,602
Obvrski po dividendi	5,344	5,344
Presmetani tro[oci i nefakturirani prihodi	773	2,214
Obvrski po osnov na danok na dobivka	1,096	-
Ostanati obvrski	75	69
Obvrski po osnov na DDV	-	1,305
	32,210	34,450
	180,801	231,183

Na 31 dekemvri 2011 godina, najgolemiot del od saldoto na obvrskite kon dobavuvачите vo stranstvo vo iznos od 97,452 iljadi Denari (2010: 89,452 iljadi Denari) pretstavuvaat obvraska kon straniski dobavuvач U.S. Steel Smederevo.

16 Prihodi od prodaba

	2011	2010
Prihodi od prodaba na doma[en pazar	209,022	344,684
Prihodi od prodaba na stranski pazari	829,567	628,330
	1,038,589	973,014

Анализата на приходите од странски пазари е како што следи:

	2011	2010
Stranski pazari:		
- Evrozona	241,691	220,767
- Zemji nadvor od Evrozona	11,967	12,040
- Porane[ni Jugoslovenski republiki	575,909	395,523
	829,567	628,330

17 Ostanati delovni prihodi

	2011	2010
Prihodi od prodaba na materijali, delovi i sl.	11,520	22,156
Dopolnitelno utvrdeni prihodi od minati godini	852	362
Naplateni, prethodno otpi[ani pobaruvawa	552	-
Prihodi od otpis na obvrski	447	361
Prihodi od upotreba na sopstveni proizvodi	320	487
Prihodi od naplata na [teti	281	37
Prihodi od zakupnini	51	55
Vi[oci na nedvi`nosti, postrojki i oprema	44	-
Vi[oci po popis	17	93
Dobivki od prodaba na nedvi`nosti postrojki i oprema	-	102
Prihodi od prodaba na nedvi`nosti, postrojki i oprema	-	26
Ostanati prihodi	2,797	481
	16,881	24,160

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

18 Materijali i uslugi

	2011	2010
Petro[eni surovini, repro materijali, delovi i sl.	795,395	664,760
Uslugi od nadvore[ni lica	54,600	176,997
Nabavna vrednost na prodadeni trgovski stoki	12,484	20,506
	862,479	862,263

19 Tro[oci za vrabotenite

	2011	2010
Neto plati i nadomestoci od plati	177,159	179,775
Personalen danok i pridonesi za fondovi	79,645	81,170
Dopolnitelen nadomest za topol obrok	11,944	11,756
Nadomest za tehnolo[ki vi[oci	8,125	9,953
Nadomest za hranarina i prevoz	2,146	2,994
	279,019	285,648

Nadomest za tehnolo[ki vi[ok

Во текот на 2001 година, и со цел решавање на проблемот на превработеноста, Матичното Друштво донесе Програма за престанок на работниот однос поради економски, технолошки, структурни и слични промени, според која, на барање на врabotenite кои имаат над 55 години возраст и најмалку 15 години работен стаж, им престанува работниот однос, при што им се исплатува 50% од месечната аконтажија на просечната месечна плата во првите 12 месеци, а 60% се до остварување на правото на пензија или до настанување на некои од основите за престанок на правото на паричниот надомест согласно Законот за вработување.

Со состојба на 31 декември 2011 година вкупно 105 (2010: 105) вработени користат надомести за технолошки вишок по овој основ.

20 Ostanati delovni rashodi

	2011	2010
Dopolnitelno utvrdeni danoci od minati godini	33,307	-
Dopolnitelno utvrdeni rashodi od minati godini	16,092	544
Bankarski nadomestoci	7,817	8,956
Osiguritelni premii	3,790	3,763
Evidentiran iznos na ottu`eni nedvi`nosti, postrojki i oprema	2,878	26
Danoci i pridonesi koi ne zavisat od rezultatot	2,961	5,064
Marketing i promocii	2,341	2,237
Slu`beni putuvawa	1,732	2,586
Advokatski tro[oci	1,480	739
Nadomestoci za Upraven Odbor	1,382	746
Zagubi od o[tetuvawa na pobaruvawa od kupuva-i i ostanati pob.	920	134
Tro[oci po izvr[no re[enie	346	7,443
Tehni`ka sorabotka za prodaba na proizvodi	-	3,403
Namaluvawe na vrednosta na zalihite	-	5
Ostanati tro[oci	4,715	5,329
	79,761	40,975

Матичното Друштво било предмет на контрола од страна на даночните органи за данок на додадена вредност, данок на добивка и за персонален данок за периодот од 2007 година до 2009 година. Дополнителните даноци кои биле утврдени се во износ 33,307 илјади Денари (за персонален данок износ од 10,965 илјади Денари и за данок на добивка

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

во износ од 22,342 илјади Денари). Понатаму, поврзаните пенали и казни во износ од 11,683 илјади Денари се вклучени во трошоци по основ на камати (Белешка 21).

Bele[ki kon Konsolidiranite finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

21 Finansiski rezultat, neto

	2011	2010
Prihodi		
Prihodi od kamati	581	390
Pozitivni kursni razliki	12,598	38,917
	13,179	39,307
Rashodi		
Rashodi po kamati	(20,972)	(4,748)
Negativni kursni razliki	(2,971)	(14,876)
	(23,943)	(19,624)
	(10,764)	19,683

22 Dano~en rashod

	2011	2010
Tekoven danok	1,595	472
Odlo`en danok	-	-
	1,595	472

Усогласувањето на вкупниот даночен расход со добивката според Консолидираниот извештај за сеопфатната добивка за 2011 и 2010 е како што следи:

	2011	2010
Neodbitni tro[oci za dano~ni celi	15,947	4,712
Dano~en kredit za tro[oci so odlo`eno priznavawe	-	-
	15,947	4,712
Tekoven dano~en tro[ok po stapka od 10%	1,595	472

23 Zarabotuva~ka po akcija

Osnovna

Основна заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек.

	2011	2010
Dobivka za godinata	1,028	(148)
2% dividendi za imatelite na prioritetni akcii	(1,785)	(1,775)
(Zaguba) za imatelite na obi~ni akcii (vo 000 mkd)	(757)	(1,923)
Ponderiran prose~en broj na obi~ni akcii vo optek	462,620	462,620
Osnovna zarabotuva~ka po akcija (Denari po akcija)	(1.64)	(4.16)

Bele[ki kon Konsolidirane finansiski izve[ta]i (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011 godina
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

24 Neizvesni i prevzemeni obvrski

Sudski sporovi

Со состојба на 31 Декември 2011 година, судските постапки покренати против Групата изнесуваат 1,967 илјади Денари, од кои 1,323 илјади Денари се однесуваат на судски спор покренат од Крик доо Сплит. Разни правни дејствија и побарувања може да се појават во иднина против Групата како резултат на судските спорови и побарувања во редовниот тек на деловните активности. Поврзаните ризици се анализирани од веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Групата верува дека нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Kapitalni obvrski

Не се евидентирани значајни капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во консолидираните финансиски извештаи.

Hipoteki i garancii

Во продолжение е даден преглед на дадените хипотеки и гаранции со состојба на 31 декември 2011 година (види исто Белешка 5 и 14):

	EUR	JPY	(000 MKD)
Hipoteki vrz nedvi`en imot i oprema	9,000,000	-	553,545
Izdadeni garancii vo EUR	2,343,131	-	144,142

Dano~ni rizici

Групата не била предмет на контрола од страна на даночните органи за данок на додадена вредност, данок на добивка и за персонален данок за годините што завршуваат на 31 декември 2011 и 2010 година, поради што евидентираните даночни обврски во овие консолидирани финансиски извештаи не може да се сметаат за конечни. Било какви корекции за дополнителни даноци и придонеси, кои може да произлезат од евентуална даночна контрола, не може да се утврдат со разумна точност.

25 Izvestuvawe po operativni segmenti

Деловните активности на Групата се однесуваат на еден оперативен сегмент-производство и продажба на заварени цевки и профили, монтажа на цевководи, нафтоводи, водоводи и гасоводи. Деловните активности на Групата се вршат на територијата на Република Македонија и на странски пазари (Белешка 16). Групата не обелоденува посебни финансиски и други информации поврзани со одделните географски региони.

26 Nastani po datumot na izvestuvawe

По 31 декември 2011 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие консолидирани финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на консолидираните финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие консолидирани финансиски извештаи.



[**www.grant-thornton.com.mk**](http://www.grant-thornton.com.mk)